

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 231

31 декември 2015, четврток

година LXXI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                              | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6465. Закон за дополнување на Законот за платите на судиите .....                                                                            | 4    | 6471. Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државната управа и други државни органи .....                                                                                                                                                                                                 | 15   |
| 6466. Закон за изменување и дополнување на Законот за Академијата за судии и јавни обвинители .....                                          | 4    | 6472. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко планска документација и урбанистичко проектна документација ..... | 15   |
| 6467. Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на јавните обвинители.....                                                     | 6    | 6473. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....                                                                                                                                                                                                                                       | 15   |
| 6468. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба.....                                                          | 7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 6469. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија .....                                               | 14   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 6470. Одлука за основање на Анкетна комисија за скандалот со фабриката за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други документи .... | 14   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6474. <b>Одлука</b> за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....                                                                                                                                                      | 16   | 6483. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар и злато на Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје на локалитетот „Иловица“, општина Босилово и општина Ново Село .....                                                                                                                         | 19   |
| 6475. <b>Одлука</b> за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....                                                                                                                                                      | 16   | 6484. <b>Одлука</b> за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.....                                                                                                                                                                                                                           | 20   |
| 6476. <b>Одлука</b> за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево .....                                                                                                                                           | 17   | 6485. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Д. Лисиче за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Д. Лисиче општина Аеродром..... | 21   |
| 6477. <b>Одлука</b> за продажба на недвижна ствар - објект во Стар Дојран-викенд кука број 2.....                                                                                                                                                                                                       | 17   | 6486. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба КО Кркља Општина Крива Паланка .....                                                                                                                                                    | 55   |
| 6478. <b>Одлука</b> за продажба на недвижни ствари - објекти во Стар Дојран-Штипска вила .....                                                                                                                                                                                                          | 17   | 6487. <b>Одлука</b> за продажба на движни ствари - моторни возила.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55   |
| 6479. <b>Одлука</b> за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности .....                                                                                                                                                     | 18   | 6488. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење недвижни ствари на Државниот архив на Република Македонија...                                                                                                                                                                                                                                                                | 60   |
| 6480. <b>Одлука</b> за давање согласност за склучување на договор за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба со Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ..... | 18   | 6489. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење недвижни ствари на Уставниот суд на Република Македонија.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 61   |
| 6481. <b>Одлука</b> за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Фабриката за заварени цевки и профили 11 Октомври А.Д. – Куманово .....                                                                        | 19   | 6490. <b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....                                                                                                                                                                                                                                                       | 61   |
| 6482. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности .....                                                                                                                                                       | 19   | 6491. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски ДООЕЛ“ Скопје .....                                                                                                                                                       | 62   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 6492. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски .....                                                                                                                                                                                                                        | 62   |

|                                                                                                                                                                                                        | Стр. |                                                                                                                                                                                                               | Стр. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6493. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура .....                                                         | 62   | 6505. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија - Скопје.....                                                   | 65   |
| 6494. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура .....                      | 62   | 6506. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија .....                                                         | 65   |
| 6495. <b>Одлука</b> за изземање од стопанисување на недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје ..... | 63   | 6507. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од јавниот сектор .....                                           | 65   |
| 6496. <b>Одлука</b> за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија .....                                                           | 63   | 6508. <b>Правилник</b> за начинот на користење на електронскиот систем за електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.....                                   | 66   |
| 6497. <b>Одлука</b> за давање во закуп на недвижна ствар .....                                                                                                                                         | 63   | 6509. <b>Правилник</b> за формата и содржината на уверението за положен испит за директор .....                                                                                                               | 68   |
| 6498. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово .....                                                                | 63   | 6510. <b>Одлука</b> за избор на Основен јавен Обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија.....                                                                                                       | 70   |
| 6499. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - „Железничар“ - Скопје.....                                                  | 64   | 6511. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за задолжително лабораториско испитување на ракови со потекло од Бангладеш кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија ..... | 70   |
| 6500. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје .....                                                                | 64   | 6512. <b>Одлука</b> за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво .....                                                                        | 70   |
| 6501. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје .....                                                         | 64   | 6513. <b>Одлука</b> за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво.....                                                                         | 73   |
| 6502. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје .....                                  | 64   | 6514. <b>Одлука</b> за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....                                                                                               | 77   |
| 6503. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија Скопје.....                                            | 64   | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                      | 1-48 |
| 6504. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје.....                                         | 65   |                                                                                                                                                                                                               |      |

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

6465.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за платите на судиите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 декември 2015 година.

Бр. 08- 6316/1 Претседател  
30 декември 2015 година на Република Македонија,  
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ  
НА СУДИИТЕ

## Член 1

Во Законот за платите на судиите ("Службен весник на Република Македонија" број 110/2007, 103/2008, 161/2008, 153/2009, 97/10, 67/10 и 135/11), по членот 7 се додаваат два нови члена 7-а и 7-б, кои гласат:

## "Член 7-а

- (1) Платата на судијата по час му се зголемува за:
  - работа подолга од полното работно време во висина од 35% и
  - работа во деновите на празници во висина од 50%.
- (2) Евиденцијата за овој вид работа ја води претседателот на судот.

## Член 7-б

- (1) Судијата има право на додаток на плата за:
  - посебни услови за работа,
  - постоење на висок ризик и
  - доверливост.
- (2) Додатоците на плата од ставот (1) на овој член меѓусебно не се исклучуваат.
- (3) Вкупниот износ на висината на додатоците од ставот (1) на овој член не може да изнесува повеќе од 35% од основната плата на судијата.
- (4) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на утврдување за Врховниот суд на Република Македонија, Вишиот управен суд, Управниот суд, апелационите и основните судови се уредуваат со акт на Судскиот совет на Република Македонија, по претходна согласност од министерот за финансии."

## Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J  
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E  
GJYKATËSVE

## Neni 1

Në Ligjin për rrogat e gjykatësve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 110/2007, 103/2008, 161/2008, 153/2009, 97/10, 67/10 dhe 135/11), pas nenit 7 shtohen dy nene të reja 7-a dhe 7-b, si vijojnë:

## "Neni 7-a

- (1) Roga gjykatësit për orë i rritet për:
  - punën pas kohës së plotë të punës në lartësi prej 35% dhe
  - për punën në ditët e festave në lartësi prej 50%.
- (2) Evidencën për këtë lloj pune e mban kryetari i gjykatës.

## Neni 7-b

- (1) Gjykatësi ka të drejtë për shtesë të rrogës për:
  - kushte të veçanta për punë;
  - ekzistim të rezikut të madh dhe
  - besueshmëri.
- (2) Shtesat e rrogës nga paragrafi (1) i këtij neni ndërmjet veti nuk përjashtohen.
- (3) Shuma e përgjithshme e lartësisë së shtesave nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund të arrijë më shumë se 35% se rroga bazike e gjykatësit.
- (4) Shtesat nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre dhe mënyra e përcaktimit për Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë, Gjykatën e Lartë Administrative, Gjykatën Administrative, gjykatat e apelit dhe ato themelore rregullohen me akt të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, me pëlqim paraprak të ministrit të Financave."

## Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

6466.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за академијата за судии и јавни обвинители,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 декември 2015 година.

Бр. 08-6317/1 Претседател  
30 декември 2015 година на Република Македонија,  
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

### Член 1

Во Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/15 и 192/15), во членовите 12 став (3), 20 став (5), 37 став (6) и 45 став (5) записката по зборот „БУЛАТС“ и зборовите: „или Аптис“ се бришат.

### Член 2

Во членот 57 став (1) алинеја 7 записката по зборот „БУЛАТС“ и зборовите: „или Аптис“ се бришат.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, заради пополнување на потребниот број на јавни обвинители за извршување на нивната надлежност согласно со закон, во почетната обука како кандидати за јавни обвинители може да се примаат и кандидатите кои ги исполнуваат следниве услови:

- дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/I степен на правни студии со просек од најмалку 7,0 или дипломиран правник со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) со просек од најмалку 7,0 на универзитетските студии, положен правосуден испит и со работен стаж од најмалку пет години по положен правосуден испит во суд или во јавно обвинителство како судски службеник или јавно обвинителски службеник или адвокат,

- да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност,

- да е државјанин на Република Македонија,

- активно да го владее македонскиот јазик,

- активно да познава еден од официјалните јазици на Европската унија, од кои задолжително англискиот јазик што се докажува со поседување меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на B2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ,

- практична работа со компјутери и

- да е работоспособен и да има општа здравствена способност.“

Во ставот (2) кој станува став (3) по зборовите: „алинеи 8 и 9“ се додаваат зборовите: „и ставот (2) алинеи 6 и 7“.

### Член 3

Во членот 94 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, почетната обука за слушателите од членот 57 став (2) се одвива во една фаза-теоретска настава во Академијата во траење од девет месеци.“

### Член 4

Одредбите од членот 2 ставови 2 и 3 и членот 3 од овој закон со кои се дополнуваат членовите 57 и 94 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители ќе се применуваат една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J

### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AKADEMI PËR GJYKATËS DHE PROKURORË PUBLIKË

#### Neni 1

Në Ligjin për Akademi për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/15 dhe 192/15), në nenin 12 paragrafi (3), nenin 20 paragrafi (5), nenin 37 paragrafi (6), nenin 45 paragrafi (5) presja pas fjalës „BULLATS“ dhe fjalët: „ose Aptis“ shlyhen.

#### Neni 2

Në nenin 57 paragrafi (1) alineja 7 presja pas fjalës „BULLATS“ dhe fjalët: „ose Aptis“ shlyhen.

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

„(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, për plotësimin e numrit të nevojshëm të prokurorëve publikë për realizimin e kompetencës së tyre në pajtim me ligj, në trajnimin fillestar si kandidatë për prokurorë publikë, mund të pranohen edhe kandidatët që i plotësojnë kushtet në vijim:

- jurist i diplomuar me arsim të lartë katërvjeçar të mbaruar shkalla VII/I në studime juridike me mesatare prej së paku 7,0 ose jurist i diplomuar me 300 kredi të fituara sipas Sistemit evropian për transferim të kredive (SETK), me mesatare prej së paku 7,0 në studime universitare, provim të dhënë të jurisprudencës dhe me stazh pune prej së paku pesë vite pas dhënies së provimit të jurisprudencës në gjykatë apo në prokurori publike si nëpunës gjyqësor apo nëpunës i prokurorisë publike apo avokat,

- të mos i jetë shqiptuar masa e sigurisë, ndalimi i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

- aktivisht ta zotërojë gjuhën maqedonase,

- në mënyrë aktive ta njohë njërën nga gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian, nga të cilat detyrimisht gjuhën angleze që dëshmohet me posedim të certifikatës së njohur ndërkombëtarisht të lëshuar nga testuesi zyrtar evropian, anëtar i Shoqatës ALTE të testuesve evropianë të nivelit B2 (B2) të CEFR (CEFR), përkatësisht IELTS me 5-6 pikë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULLATS; ose TOEFELL PBT së paku 500 pikë, TOEFELL CBT së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë, ose DELLF, TCF, TEF, ose Gete Certifikatë, TestDaF,

- punë praktike me kompjuterë dhe

- të jetë i aftë për punë dhe të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore.“

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) pas fjalëve: „alinete 8 dhe 9“ shtohen fjalët: „, dhe paragrafi (2) alinete 6 dhe 7“.

## Нени 3

Нë nenin 94 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

„(4) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, trajnimi fillestar për dëgjuesit nga neni 57 paragrafi (2) zhvillohet në një fazë – mësim teorik në Akademi në kohëzgjatje prej nëntë muajsh.“

## Нени 4

Dispozitat nga neni 2 paragrafët (2) dhe (3) dhe neni (3) të këtij ligji me të cilat plotësohen nenet 57 dhe 94 të Ligjit për Akademинë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë do të zbatohen një vit nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Нени 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 6467.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на јавните обвинители, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 декември 2015 година.

Бр. 08-6318/1  
30 декември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ**

## Член 1

Во Законот за платите на јавните обвинители ("Службен весник на Република Македонија" број 153/2009 и 67/10), во членот 6 став (4) бројот „0,1“ се заменува со бројот „0,2“.

## Член 2

По членот 6 се додаваат два нови члена 6-а и 6-б, кои гласат:

## “Член 6-а

(1) Платата на јавниот обвинител по час му се зголемува за:

- работа подолго од полното работно време во висина од 35% и
- работа во деновите на празници во висина од 50%.

(2) Евиденцијата за овој вид работа ја води јавниот обвинител на јавното обвинителство.

## Член 6-б

(1) Јавниот обвинител има право на додаток на плата за:

- посебни услови за работа,
- постоење на висок ризик и
- доверливост.

(2) Додатоците на плата од ставот (1) на овој член, меѓусебно не се исклучуваат.

(3) Вкупниот износ на висината на додатоците од ставот (1) на овој член не може да изнесува повеќе од 35% од основната плата на јавниот обвинител.

(4) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на утврдување за Јавното обвинителство на Република Македонија, вишите јавни обвинителства и основните јавни обвинителства се уредуваат со акт на Јавниот обвинител на Република Македонија.

(5) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на утврдување за Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се уредуваат со акт на јавниот обвинител кој раководи со тоа јавно обвинителство.

(6) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на утврдување за Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите се уредуваат со акт на јавниот обвинител кој раководи со тоа јавно обвинителство.”

## Член 3

Членот 12 се менува и гласи:

„(1) Јавните обвинители имаат право на надоместок за дежурство.

(2) Висината на надоместокот за дежурство со правилник ја утврдува Јавниот обвинител на Република Македонија, по претходна согласност од министерот за финансии.“

## Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

## L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RROGAT E PROKURORËVE PUBLIKË**

## Нени 1

Нë Ligjin për rrogat e prokurorëve publikë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 153/2009 dhe 67/10) në nenin 6 paragrafi (4) numri “0,1” zëvendësohet me numrin “0,2”.

## Нени 2

Pas nenit 6 shtohen dy nene të reja 6-a dhe 6-b si vijojnë:

## “Нени 6-а

(1) Rroga e prokurorit publik për orë i rritet për:  
- punë më të gjatë se koha e plotë e punës në lartësi prej 35% dhe

- punë në ditët e festave në lartësi prej 50%.

(2) Evidencën për këtë lloj pune e mban prokurori publik i prokurorisë publike”.

## Neni 6-b

(1) Prokurori publik ka të drejtë për shtesë të rrogës për:

- kushte të veçanta për punë,
- ekzistimin e rrezikut të lartë dhe
- besueshmëri.

(2) Shtesat e rrogave nga paragrafi (1) i këtij neni, në mënyrë reciproke nuk përjashtohen.

(3) Shuma e përgjithshme e lartësisë së shtesave nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund të arrin më shumë se 35% nga rroga bazike e prokurorit publik.

(4) Shtesat nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre dhe mënyra e përcaktimit për Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë, prokuroritë e larta publike dhe prokuroritë themelore rregullohen me akt të Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë.

(5) Shtesat nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre dhe mënyra e përcaktimit për Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e korrupsionit dhe krimin të organizuar rregullohen me akt të prokurorit publik që udhëheq me atë prokurori publike.

(6) Shtesat nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre dhe mënyra e përcaktimit për Prokurorinë Publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe të cilat dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, rregullohen me akt të prokurorit publik të Republikës së Maqedonisë që udhëheq me atë prokurori publike.”

## Neni 3

Neni 12 ndryshohet si vijon:

“(1) Prokurorët publikë kanë të drejtë për kompensim për kujdestari.

(2) Lartësinë e kompensimit për kujdestari me rregullore e përcakton Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë, me pëlqim paraprak nga ministri i Financave”.

## Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

6468.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 декември 2015 година.

Бр. 08-6328/1  
30 декември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА**

## Член 1

Во Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 62/15), членот 71 се менува и гласи:

„Исклучителната компонента ја сочинуваат:

- додаток на плата за посебни услови за работа,
- додаток на плата за постоење на висок ризик,
- додаток на плата за доверливост и
- додаток на плата за нокна работа, работа во смени и прекувремена работа.“

## Член 2

Насловот пред членот 72 и членот 72 се менуваат и гласат:

## „Додатоци на плата

## Член 72

(1) Јавнообвинителскиот службеник има право на додатоците од членот 71 кумулативно во висина до 35% од износот на основната плата.

(2) Јавниот обвинител со решение утврдува кај кој од јавнообвинителските службеници постојат посебни услови за работа, висок ризик или доверливост, како и процентот на додатокот/ додатоците на најмногу до кумулативно утврдениот процент од ставот (1) на овој член.

(3) Јавниот обвинител на Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со решение утврдува кај кој од јавнообвинителските службеници од Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција постојат посебни услови за работа, висок ризик или доверливост, како и процентот на надоместокот/ надоместоците на најмногу до кумулативно утврдениот процент од ставот (1) на овој член.“

## Член 3

Членот 73 се брише.

## Член 4

По членот 120 се додава нова Глава XVI-а и 17 нови члена 120-а, 120-б, 120-в, 120-г, 120-д, 120-е, 120-ж, 120-з, 120-с, 120-и, 120-ј, 120-к, 120-л, 120-љ, 120-м и 120-н, кои гласат:

„XVI-а. ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕОВЛАСТЕНО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

## Член 120-а

(1) Со оваа Глава се уредуваат правата, должностите и одговорностите, како и системот на плати, додатоци и надоместоци на плати на јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

(2) За се што не е уредено со оваа Глава или истата не упатува на одредби од Законот за јавнообвинителска служба, ќе се применуваат општите прописи за работни односи.

#### Член 120-б

(1) При вработување во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, со почитување на критериумите на стручност и компетентност.

(2) За вработување во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите не се врши планирање согласно со Методологијата за планирање на вработувањата во институциите на јавниот сектор.

(3) Описот на звањата и бројот на јавнообвинителски службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите со актот за систематизација ги утврдува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

#### Член 120-в

(1) За сите прашања кои се однесуваат на работниот однос на јавнообвинителските службеници и лицата вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите кои вршат технички и помошни работи одлучува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

(2) Истражителите доделени на работа во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите правата од работен однос ги оставруваат во институцијата во која се вработени, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

(3) Остварувањето и заштитата на правата од работен однос вработените во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите ги остваруваат пред надлежен суд.

#### Член 120-г

(1) Работните места на јавнообвинителските службеници се класифицираат согласно со членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од Законот за јавнообвинителска служба.

(2) Во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите се назначува Секретар од редот на административните службеници од категоријата Б кој ги исполнува посебните услови за работното место за нивото Б1 на раководни јавнообвинителски службеници.

(3) Секретарот од ставот (2) на овој член го назначува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

#### Вработување во Јавното обвинителство

##### Член 120-д

(1) Работниот однос јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите го засноваат на определено време, до укинување на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

(2) Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите за вработување на работни места на јавнообвинителски службеници објавува јавен оглас, согласно со општите прописи за работни односи, а кандидатите мора да ги исполнуваат општите и посебните услови утврдени со овој закон и актот за систематизација на работни места.

(3) За Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите соодветно се применуваат одредбите од членовите 19 и 20 од овој закон во однос на вработувањето на определено време и неполно работно време, а вработувањата се спроведуваат во рамки на обезбедените средства со буџетот на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. За вработувањата од овој став одлучува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

#### Начини на пополнување на работни места на јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите

##### Член 120-ѓ

(1) Пополнувањето на работно место на јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите се врши преку спроведување на постапка за:

- вработување, преку објавување на јавен оглас согласно со општите прописи за работни односи и
- мобилност, преку распоредување или преземање.

(2) Постапките за пополнување на работно место од ставот (1) на овој член се спроведуваат во транспарентна, фер и конкурентна постапка.

(3) Потребата од пополнување на слободно работно место, согласно со актот за систематизација, утврдува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

(4) Постапките за пополнување на работно место од ставот (1) на овој член се спроведуваат во рамки на обезбедените средства со буџетот на Јавното обвини-

телство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

### **Општи и посебни услови за пополнување на работни места**

#### **Член 120-е**

(1) За пополнување на работно место на јавнообвинителски службеник во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, кандидатот треба да ги исполни следниве општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работно место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

(2) Покрај општите услови за пополнување на работно место на јавнообвинителски службеник од ставот (1) на овој член, кандидатот треба да ги исполни следниве посебни услови:

- да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место,
- да има соодветно работно искуство потребно за работното место и
- други услови утврдени со актот за систематизација на работните места.

(3) Како дополнителен услов за пополнување на работно место на јавнообвинителски службеник може да се утврди и:

- статус на дете без родители и без родителска грижа, кое до својата осумнаесетгодишна возраст имало ваков статус, согласно со закон,
- статус на лице со посебни потреби, согласно со закон или
- статус на корисник на државна стипендија, согласно со закон.

### **Мобилност**

#### **Член 120-ж**

(1) Мобилноста е хоризонтално движење на вработен од едно на друго работно место во рамките на истата група на работни места.

(2) Мобилноста се врши преку распоредување, односно преземање на вработениот на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое вработениот ги исполнува општите и посебните услови утврдени во актот на систематизација на работни места.

(3) Мобилноста се врши без објавување на интерен, односно јавен оглас.

### **Мобилност преку распоредување**

#### **Член 120-з**

Јавнообвинителскиот службеник кој ги исполнува посебните услови за работното место, утврдени во актот за систематизација на работните места, по потреба на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите или по негово барање, може да се распореди во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите на работно место во исто ниво, односно звање, ако работното место е утврдено во актот за систематизација на работните места и не е пополнето.

### **Преземање од судови, органи на државна управа, државни органи и други државни институции**

#### **Член 120-с**

(1) Вработен во судовите, јавните обвинителства, органите на државната управа, државните органи и други државни институции, кој ги исполнува посебните услови утврдени во актот за систематизација на работните места, може да биде преземен и распореден на соодветно работно место во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, ако за тоа се согласат Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, раководното лице на институцијата од која се врши преземањето и вработениот.

(2) По укинување на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, вработените преземени согласно со ставот (1) на овој член се враќаат во институцијата од која биле преземени на работно место на исто ниво.

### **Права и должности на јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите**

#### **Член 120-и**

За правата и должностите на јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите соодветно се применуваат членовите 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 од Законот за јавнообвинителска служба.

### **Плата и надоместоци**

#### **Член 120-ј**

(1) Јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите имаат право на плата и надоместоци од плата, согласно со членовите 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за јавнообвинителска служба.

(2) Платите, додатоците на плата и надоместоците од плата на вработените во јавнообвинителската служба се обезбедуваат од буџетот на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

(3) Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство се утврдува секоја година со одлука на Владата на Република Македонија и истата не може да биде помала од вредноста на бодот утврдена за јавнообвинителските службеници од јавните обвинителства.

#### **Исклучителна компонента на плата**

##### **Член 120-к**

Исклучителната компонента на плата на јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите ја сочинуваат:

- додаток на плата за посебни услови за работа,
- додаток на плата за постоење на висок ризик,
- додаток на плата за доверливост и
- додаток на плата за нокна работа, работа во смени и прекувремена работа.

#### **Додатоци на плата**

##### **Член 120-л**

(1) Јавнообвинителскиот службеник има право на додатоците од членот 1 од овој Закон кумулативно во висина до 35% од износот на основната плата.

(2) Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите со решение утврдува кај кој од јавнообвинителските службеници постојат посебни услови за работа, висок ризик или доверливост, како и процентот на додатокот/додатоците, но најмногу до кумулативно утврдениот процент од ставот (1) на овој член.

#### **Плати на лица вработени во јавното обвинителство кои вршат помошни и технички работи**

##### **Член 120-љ**

Платите на лицата вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите кои вршат технички и помошни работи се во рамките на платите утврдени за административно-техничките јавнообвинителски службеници во зависност од степенот на образование, работното место на кое се распоредени согласно со актот за систематизација на работните места и работното искуство.

##### **Член 120-м**

(1) Истражителите кои ќе бидат упатени на работа во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и лицата упатени за обезбедување на ова јавно обвинителство имаат право на надоместок за посебни услови за работа, надоместок за висок ризик и надоместок за доверливост во кумулативен износ до 35% од основната плата.

(2) Средствата за надоместоците од ставот (1) на овој член се исплаќаат од буџетот на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

(3) Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите со решение утврдува кај кој од доделените истражители, односно лица за обезбедување постојат посебни услови за работа, висок ризик или доверливост, како и процентот на надоместокот/надоместоците но најмногу до кумулативно утврдениот процент од ставот (1) на овој член.

#### **Одговорност**

##### **Член 120-н**

(1) Јавнообвинителскиот службеник е лично одговорен за вршењето на работите и работните задачи од работното место.

(2) За повреда на службената должност јавнообвинителскиот службеник, освен секретарот одговара дисциплински согласно со општите прописи за работни односи.

(3) Одговорноста за сторено кривично дело, односно прекршок не ја исклучува дисциплинската одговорност на јавнообвинителскиот службеник.

(4) Јавнообвинителскиот службеник, кој на работа или во врска со работата, намерно или од крајно небрежност ќе предизвика штета на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, одговорен е за настанатата штета и е должен да ја надомести согласно со закон.

(5) За престанокот на работниот однос на јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите соодветно се применуваат одредбите од членовите 111, 112, 113, 114 и 115 ставови (2) и (3) од Законот за јавнообвинителска служба.

(6) За престанокот на работниот однос на јавнообвинителскиот службеник со решение одлучува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, во постапка согласно со општите прописи за работни односи.“

#### **ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

##### **Член 5**

Актот за внатрешна организација и актот за систематизација на работните места, Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите ќе ги донесе најдоцна 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

##### **Член 6**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а членот 4 ќе се применува до денот на укинувањето на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR SHËRBIMIN E PROKURORISË PUBLIKE**

**Neni 1**

Në Ligjin për shërbimin e prokurorisë publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/15), neni 71 ndryshohet si vijon:

"Komponentin ekskluziv e përbëjnë:

- shtesa e rrogës për kushte të veçanta për punë,
- shtesa e rrogës për ekzistimin e rrezikut të lartë,
- shtesa e rrogës për besueshmëri dhe
- shtesa e rrogës për punë nate, punë në ndërrime dhe punë jashtë orarit."

**Neni 2**

Titulli para nenit 72 dhe neni 72 ndryshohen si vijojnë:

**"Shtesat e rrogës**

**Neni 72**

(1) Nëpunësi i prokurorisë publike ka të drejtë të shtesave nga neni 71 në mënyrë kumulative në lartësi deri në 35% nga shuma e rrogës bazë.

(2) Prokurori publik me aktvendim përcakton te cili nga nëpunësit e prokurorisë publike ekzistojnë kushte të veçanta për punë, rrezik i lartë ose besueshmëri, si dhe përqindjen e shtesës/shtesave por më së shumti deri në përqindjen e përcaktuar kumulative nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Prokurori publik i Prokuroria Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit me aktvendim e përcakton se te cili prej nëpunësve të prokurorisë publike nga Prokuroria publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ekzistojnë kushte të veçanta për punë, rrezik i lartë ose besueshmëri, si dhe përqindjen e kompensimit/kompensimeve por më së shumti deri në përqindjen e përcaktuar kumulative nga paragrafi (1) i këtij neni."

**Neni 3**

Neni 73 shlyhet.

**Neni 4**

Pas nenit 120 shtohet Kapitulli i ri XVI-a me 17 nene të reja 120-a, 120-b, 120-v, 120-g, 120-d, 120-gj, 120-e, 120-zh, 120-z, 120-x, 120-i, 120-j, 120-k, 120-ll, 120-l, 120-m dhe 120-n, si vijojnë:

**"XVI-a. SHËRBIMI I PROKURORISË PUBLIKE NË PROKURORINË PUBLIKE PËR NDJEKJEN E VEPRAVE PENALE TË LIDHURA DHE QË DALIN NGA PËRMBAJTJA E NDJEKJES SË PAAUTORIOZUAR TË KOMUNIKIMEVE**

**Neni 120-a**

(1) Me këtë Kapitull rregullohen të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë, si dhe sistemi i rrogave, shtesave dhe kompensimeve të rrogave të nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.

(2) Për gjithçka që nuk është rregulluar me këtë Kapitull ose e njëjta nuk udhëzon në dispozitat e Ligjit për shërbimin e prokurorisë publike, do të zbatohen rregullat e përgjithshme për marrëdhëniet e punës.

**Neni 120-b**

(1) Gjatë punësimit në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve zbatohet parimi i përfaqësimit adekuat dhe i drejtë i qytetarëve që u përkasin të gjitha komuniteteve, me respektim të kritereve të profesionalizmit dhe kompetencës.

(2) Për punësim në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve nuk bëhet planifikimi në pajtim me Metodologjinë për planifikimin e punësimit në institucione në sektorin publik.

(3) Përshkrimin e titujve dhe numrin e nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve me aktin për sistematizim i përcakton Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.

**Neni 120-v**

(1) Për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhënien e punës të nëpunësve të prokurorisë publike dhe personave të punësuar në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve që kryejnë punë teknike dhe ndihmëse vendos Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.

(2) Hetuesit e sistemuar në punë në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve të drejtat e marrëdhënies së punës i realizojnë në institucionin në të cilin janë të punësuar, nëse me këtë ligj nuk është e rregulluar ndryshe.

(3) Realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të marrëdhënies së punës të punësuarit në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve i realizojnë para gjykatës komtente.

**Neni 120-g**

(1) Vendet e punës të nëpunësve të prokurorisë publike klasifikohen në pajtim me nenet 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 të Ligjit për shërbim të prokurorisë publike.

(2) Në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve emërohet Sekretar nga radhët e nëpunësve administrativë të kategorisë B që i plotëson kushtet e veçanta për vendin e punës për nivelin B1 të nëpunësive udhëheqës të prokurorisë publike.

(3) Sekretarin nga paragrafi (2) të këtij neni e emërton Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.

**Punësimi në Prokurori Publike****Neni 120-d**

(1) Marrëdhënien e punës, nëpunësit e prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve e themelojë në kohë të caktuar, deri në shfuqizimin e Prokurorisë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve.

(2) Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve për punësim në vendet e punës të nëpunësve të prokurorisë publike shpall konkurs publik, në pajtim me dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie të punës, ndërsa kandidatët doemos duhet t'i plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuar me këtë ligji dhe me aktin për sistematizimin e vendeve të punës.

(3) Për Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e neneve 19 dhe 20 të këtij ligji lidhur me punësimin në kohë të caktuar dhe orar jo të plotë të punës, ndërsa punësimet realizohen në kuadër të mjeteve të siguruara me buxhetin e Prokurorisë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve. Për punësimet sipas këtij paragrafi vendos Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve.

**Mënyra e plotësimit të vendeve të punës të nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve**

**Neni 120-gj**

(1) Plotësimi i vendit të punës të nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve bëhet përmes zbatimit të procedurës për:

- punësim, përmes shpalljes së konkursit publik në pajtim me dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie pune dhe

- mobilitet, përmes sistemimit ose marrjes.

(2) Procedurat për plotësimin e vendeve të punës nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohen në procedurë transparente, të drejtë dhe konkurruese.

(3) Nevojën për plotësimin e vendeve të lira të punës, në pajtim me aktin e sistematizimit, e përcakton Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e përcjelljes së paaautorizuar të komunikimeve.

(4) Procedurat për plotësimin e vendit të punës nga paragrafi (1) të këtij neni zbatohen në kuadër të mjeteve të siguruara me buxhetin e Prokurorisë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve.

**Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e vendeve të punës**

**Neni 120-e**

(1) Për plotësimi i vendit të punës të nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve, kandidati duhet t'i plotësojë kushtet e përgjithshme si vijon:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- ta përdorë aktivisht gjuhën maqedonase,
- të jetë i moshës madhore,
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

- me aktvendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënimi ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

(2) Krahas kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës të nëpunësit në prokurorinë publike nga paragrafi (1) i këtij neni, kandidati duhet t'i plotësojë kushtet e veçanta si vijon:

- të ketë kualifikime përkatëse profesionale për vendin e punës,
- të ketë përvojë pune përkatëse të nevojshme për vendin e punës dhe
- kushte tjera të përcaktuara me aktin për sistematizimin e vendeve të punës.

(3) Si kusht plotësues për plotësimin e vendit të punës të nëpunësit të prokurorisë publike mund të përcaktohet edhe:

- statusi i fëmijës pa prindër dhe pa përkujdesje të prindërve, i cili deri në moshën e tij tetëmbëdhjetë vjeçare ka pasur status së tillë, në pajtim me ligjin;
- statusi i personit me nevoja të veçanta, në pajtim me ligjin ose
- statusi ishfrtëzuesit të bursës shtetërore, në pajtim me ligjin.

**Mobiliteti****Neni 120-zh**

(1) Mobiliteti është lëvizje horizontale e të punësuarit nga njëri vend në vend tjetër të punës në kuadër të grupit të njëjtë të vendeve të punës.

(2) Mobiliteti bëhet përmes sistemimit, përkatësisht marrjes së të punësuarit në vendin e punës në nivelin e njëjtë, përkatësisht në vendin e punës për të cilin i punësuar i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me aktin për sistematizimin e vendeve të punës.

(3) Mobiliteti bëhet pa publikimin e shpalljes interne, përkatësisht publike.

**Mobilitet përmes sistemimit****Neni 120-z**

Nëpunësi i prokurorisë publike i cili i plotëson kushtet e veçanta për vendin e punës, të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës, sipas nevojës në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paaautorizuar të komunikimeve ose me kërkesë të tij, mund të sistemohet në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e

ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve në vendin e punës në nivel, respektivisht titull të njëjtë, nëse vendi i punës është përcaktuar në aktin për sistematizim të vendeve të punës dhe nuk është i plotësuar.

### **Marrja nga gjykata, organe të administratës shtetërore, organe shtetërore dhe institucione tjera shtetërore**

#### **Neni 120-x**

(1) I punësuar në gjykata, prokurori publike, organe të administratës shtetërore, organe shtetërore dhe institucione tjera shtetërore që i plotëson kushtet e veçanta të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës, mund të merret dhe sistemohet në vend përkatës të punës në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, nëse për këtë pajtohet Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, personi udhëheqës i institucionit nga i cili kryhet marrja dhe i punësuar.

(2) Pas shfuqizimit të Prokurorisë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, të punësuarit në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni kthehen në institucionin nga i cili janë marrë në vendin e punës në nivel të njëjtë.

### **Të drejtat dhe detyrat e nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve**

#### **Neni 120-i**

Për të drejtat dhe detyrat e nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve në mënyrë përkatëse zbatohen nenet 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 dhe 66 të Ligjit për shërbimin e prokurorisë publike.

### **Rroga dhe kompensime**

#### **Neni 120-j**

(1) Nëpunësit e prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve kanë të drejtë të rrogës dhe kompensimeve të rrogës në pajtim me nenet 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 dhe 81 të Ligjit për shërbimin e prokurorisë publike.

(2) Rrogat, shtesat e rrogës dhe kompensimet e rrogës së të punësuarve në shërbimin prokurorisë publike sigurohen nga buxheti i Prokurorisë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.

(3) Vlera e pikës për llogaritjen e rrogës së nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorisë publike përcaktohet çdo vit me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe e njëjta nuk mund të jetë më e vogël se vlera e pikës e përcaktuar për nëpunësit e prokurorisë publike nga prokuroritë publike.

### **Komponenti ekskluziv i rrogës**

#### **Neni 120-k**

Komponentin ekskluziv të rrogës së nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve e përbëjnë:

- shtesa e rrogës për kushte të veçanta për punë,
- shtesa e rrogës për ekzistimin e rrezikut të lartë,
- shtesa e rrogës për besueshmëri dhe
- shtesa e rrogës për punë natën, punë në ndërrime dhe punë jashtë orarit.

### **Shtesat e rrogës**

#### **Neni 120-ll**

(1) Nëpunësi i prokurorisë publike ka të drejtë në shtesa nga neni 1 i këtij Ligji në mënyrë kumulative në lartësi prej 35% nga shuma e rrogës bazë.

(2) Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve me vendim përcakton se te cili nga nëpunësit e prokurorisë publike ekzistojnë kushte të veçanta për punë, rrezik i lartë ose besueshmëri, si dhe përqindjen e shtesës/shtesave, por më së shumti deri në përqindjen e përcaktuar kumulative nga paragrafi (1) të këtij neni.

### **Rroga të personave të punësuar në prokurorinë publike që kryejnë punë ndihmëse dhe teknike**

#### **Neni 120-l**

Rrogat e personave të punësuar në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve që kryejnë punë teknike dhe ndihmëse janë në suaza të rrogave të përcaktuara për nëpunësit administrativë teknikë të prokurorisë publike varsisht nga shkalla e arsimit, vendi i punës në të cilën janë sistemuar në pajtim me aktin për sistematizim të vendeve të punës dhe përvoja e punës.

#### **Neni 120-m**

(1) Hetuesit që do të dërgohen në punë në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve dhe personat e dërguar për sigurimin e kësaj prokurorie publike kanë të drejtë kompensimi për kushte të veçanta për punë, kompensimi për rrezik të lartë dhe kompensimi për besueshmëri në shumë kumulative deri në 35% të rrogës bazë.

(2) Mjetet për kompensime nga paragrafi (1) të këtij neni paguhet nga buxheti i Prokurorisë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.

(3) Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve me aktvendim përcakton se te cili nga hetuesit e caktuar, respektivisht personat për sigurim ekzistojnë kushte të veçanta për punë, rrezik i lartë ose besueshmëri, si dhe përqindjen e kompensimit/kompensimeve por më së shumti deri në përqindjen e përcaktuar kumulative nga paragrafi (1) të këtij neni.

**Пëргjegjësia**

Neni 120-n

(1) Nëpunësi i prokurorisë publike është përgjegjës personalisht për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës nga vendi i punës.

(2) Për shkeljen e detyrës zyrtare nëpunësi i prokurorisë publike, përveç sekretarit përgjigjet në mënyrë disiplinore në pajtim me dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie pune.

(3) Përgjegjësia për vepër penale të kryer, respektivisht kundërvajtje nuk e përjashton përgjegjësinë disiplinore të nëpunësit të prokurorisë publike.

(4) Nëpunësi i prokurorisë publike, i cili në punë ose në lidhje me punën, me qëllim ose nga pakujdesia e skajshme do t'i shkaktojë dëm prokurorisë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, është përgjegjës për dëmin e shkaktuar dhe është i obliguar ta kompensojë në pajtim me ligjin.

(5) Për ndërprerjen e marrëdhënies së punës së nëpunësve të prokurorisë publike në Prokurorinë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e neneve 111, 112, 113, 114 dhe 115 paragrafët (2) dhe (3) të Ligjit për shërbimin e prokurorisë publike.

(6) Për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të nëpunësit të prokurorisë publike me aktvendim vendos Prokurori publik për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve, në procedurë në pajtim me dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie pune. “

**DISPOZITA KALIMTARE DHE  
PËRFUNDIMTARE**

Neni 5

Aktin e organizimit të brendshëm dhe aktin për sistematizim të vendeve të punës, Prokurori publik për ndjekje të veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve do t'i miratojë më së voni 30 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndërsa neni 4 do të zbatohet nga dita e shfuqizimit të Prokurorisë publike për ndjekjen e veprave penale të lidhura dhe që dalin nga përmbajtja e ndjekjes së paautorizuar të komunikimeve.

**6469.**

Врз основа на членот 153-а од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК  
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Се верифицира мандатот на пратеникот

- Мирјана Хаџиевска.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6323/1  
30 декември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**6470.**

Врз основа на членот 76 ставови 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА  
СКАНДАЛОТ СО ФАБРИКАТА ЗА ФАЛСИФИКУВАЊЕ  
НА ЛИЧНИ КАРТИ, ПАСОШИ, АФЕРИ  
И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ**

## Член 1

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за скандалот со фабриката за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други документи.

## Член 2

(1) Анкетната комисија треба да ја утврди хронологијата на настаните и околностите во врска со надлежноста на оваа Комисија.

(2) Анкетната комисија ќе изготви препораки кои ќе имаат за цел да превенираат незаконско кршење на сигурноста и тајноста на личните податоци.

(3) Анкетната комисија ќе изготви наоди кои ќе бидат основ за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавни функции инволвирани во оваа афера.

## Член 3

(1) Анкетната комисија се состои од 16 членови, од кои осум члена предложени од ВМРО-ДПМНЕ, четири члена предложени од СДСМ, два члена предложени од ДУИ, еден член предложен од ДПА и еден член од редот на независните пратеници.

(2) Претседателот и потпретседателот ќе бидат избрани од страна на Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

## Член 4

(1) Седниците на Анкетната комисија се одржуваат согласно со Деловникот на Собранието на Република Македонија.

(2) Анкетната комисија одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови.

(3) Седниците на Анкетната комисија се јавни, освен ако не се одлучи поинаку согласно со Деловникот на Собранието на Република Македонија.

(4) Секој сведок или експерт поканет да даде изјава пред Анкетната комисија има право да побара и да му биде овозможена затворена седница на Комисијата.

#### Член 5

Секоја пратеничка група има право да предложи листа од најмногу тројца сведоци и/или експерти кои ќе бидат прифатени без гласање и истите ќе бидат поканети да дадат изјава пред комисијата. Штом сите личности од листите ќе дадат изјава, пратеничките групи ќе можат да предложат нови листи со сведоци и/или експерти. Овој процес ќе биде повторен онолку пати колку што е потребно, во текот на најмногу 6 недели.

#### Член 6

Врз основа на наодите Анкетната комисија ќе изготви и на Собранието на Република Македонија ќе му поднесе извештај до крај на февруари 2016 година.

#### Член 7

Анкетната комисија на својата прва седница ќе усвои Деловник за работа.

#### Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Бр. 08-6325/1           | Претседател                   |
| 30 декември 2015 година | на Собранието на Република    |
| Скопје                  | Македонија,                   |
|                         | <b>Трајко Вељаноски, с.р.</b> |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6471.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА РЕГИСТРИ И КОНТРОЛНИ ТОЧКИ ВО МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ**

#### Член 1

Во Одлуката за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државната управа и други државни органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2004 и 102/2007) во член 2 во ставот 1 алинејата 8 се менува и гласи:

„- Постојаните мисии на Република Македонија при НАТО и при ЕУ во Брисел, Белгија;“.

Алинејата 9 се брише.

Во ставот 2 алинејата 10 се брише.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11848/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6472.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

#### Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, Урбанистичко планска документација и Урбанистичко проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Урбанистичко планска документација за КП бр.15496, КО Охрид 3.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11973/1  
22 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6473.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-**  
**НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ**  
**НА НЕДВИЖНОСТИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП бр.7933 на КО Тетово 2, и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 323 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда -ХС, со внатрешна површина од 93 м<sup>2</sup>;

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда - ДП, со внатрешна површина од 261 м<sup>2</sup>;

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда - ХС, со внатрешна површина од 67 м<sup>2</sup>;

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат КАТ-1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда - ДП, со внатрешна површина од 269 м<sup>2</sup>;

- зграда 2, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат КАТ-1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда - ХС, со внатрешна површина од 72 м<sup>2</sup>;

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна површина од 167 м<sup>2</sup>;

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда -Х, со внатрешна површина од 27 м<sup>2</sup>;

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда -ПД, со внатрешна површина од 100 м<sup>2</sup>;

-зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда -Х, со внатрешна површина од 5 м<sup>2</sup>;

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 3, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна површина од 31 м<sup>2</sup>;

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат КАТ-1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда - ДП, со внатрешна површина од 278 м<sup>2</sup>;

- зграда 3, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат КАТ-1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда -Х, со внатрешна површина од 73 м<sup>2</sup> и

- зграда 6, намена на зграда и друг објект В1-1, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда -П, со внатрешна површина од 22 м<sup>2</sup>, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12094/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**6474.**

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија, бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-**  
**НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ**  
**НА НЕДВИЖНОСТИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр.188 место викано Брез, за КО Манастир и тоа:

- зграда 1; намена на зграда и друг објект ДП; влез 1; кат -ПР; намена на посебен /заеднички дел од зграда Ф-Ф5; површина од 30 м<sup>2</sup>;  
во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12097/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**6475.**

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-**  
**НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ**  
**НА НЕДВИЖНОСТИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.183 место викано Брез, за КО Манастир и тоа:

- зграда 1; намена на зграда и друг објект Ф-Ф5; влез 1; кат –ПР; број, намена на посебен /заеднички дел од зграда П; површина од 33 м2;

- зграда 2; намена на зграда и друг објект Ф-Ф5; влез 1; кат –ПР; број 1, намена на посебен /заеднички дел од зграда П; површина од 50м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-12098/1<br>29 декември 2015 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски, с.р.</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6476.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА  
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО  
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  
„СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, бр.02-2365/1-3/1, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 25.12.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-12149/1<br>29 декември 2015 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски, с.р.</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6477.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР - ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУКА БРОЈ 2

#### Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

- објект број 2 викенд кука во Стар Дојран, на ул. „Илинденска“ бб, КП бр. 1107, КО Сретеново, евидентирана во Имотен лист 1386 и тоа:

- деловна зграда во стопанството, влез 1, приземје, број 1, со површина од 39 м2,

- логии, балкони и тераси, влез 1, приземје, број 1, со површина од 33 м2,

- деловна зграда во стопанството, влез 3, приземје, број 3, со површина од 45 м2 и

- логии, балкони и тераси, влез 3, приземје, број 3, со површина од 12 м2.

#### Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5-123/2015-4 од 25.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредноста на имотот на износ од 1.191.716,50 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 1.191.716,50 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

<http://e-aukcii.finance.gov.mk>

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 42-12195/1<br>29 декември 2015 година<br>Скопје | Заменик на претседателот<br>на Владата на Република<br>Македонија,<br>м-р <b>Владимир Пешевски, с.р.</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6478.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ ВО СТАР ДОЈРАН-ШТИПСКА ВИЛА

#### Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

Викенд кука во Стар Дојран т.н. Штипска вила на ул. „Новица Мастела“ бр.1, која се состои од:

- зграда број 1 евидентирана во ИЛ 1350 на КП бр. 1235, КО Сретеново:

влез 1, кат 1, број 1, станбен простор со површина од 86м<sup>2</sup>;

влез 1, приземје, број 1, станбен простор со површина од 91м<sup>2</sup>;

влез 1, кат 1, број 1, помошни простории со површина од 21м<sup>2</sup>;

- зграда број 2 евидентирана во ИЛ 710 на КП бр. 1235, КО Сретеново: помошен објект, влез 1, сутерен, гаража, со површина од 60м<sup>2</sup>.

#### Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ 5-123/2015-5 од 25.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредноста на имотот на износ од 3.283.884,75 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 3.283.884,75 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

<http://e-aukcii.finance.gov.mk>.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12197/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 6479.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ**

#### Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП 2466, за КО Тетово 1, и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 60, намена на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна површина од 16 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 62, намена на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна површина од 18 м<sup>2</sup> ;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 63, намена на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна површина од 18 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 64, намена на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна површина од 19 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 65, намена на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна површина од 17 м<sup>2</sup>;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 45, намена на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна површина од 14 м<sup>2</sup> и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат Приземје, број на посебен дел од зграда 45, намена на посебниот дел од зграда -ДП, со внатрешна површина од 14 м<sup>2</sup>,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12227/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 6480.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија" бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ СО ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРГИ ГРУП, NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба со Друштво за изградба и оперирање со хид-

роцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште во Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 1, за градежното земјиште во вкупна површина од 1356 м<sup>2</sup>, согласно Одобрен проект за инфраструктура за линиски инфраструктурна градба со тех. бр. 165/13, Одобрен од Министерство за транспорт и врски бр. 69-321/1 од 12.01.2015 година, и тоа:

Г.П 1.1: со намена Е2 - комунална супраструктура - Машинска зграда, формирана од:

- КП бр. 1454/26 КО Бачишта Вон Г.Р., со површина од 501 м<sup>2</sup> евидентирано во Имотен лист број 350 КО Бачишта Вон Г.Р.;

- КП бр. 2121/25 КО Бачишта Вон Г.Р., со површина од 96 м<sup>2</sup> евидентирано во Имотен лист број 160 КО Бачишта Вон Г.Р.;

Г.П 1.2: со намена Е1 - комунална инфраструктура - Шахта со воздушен вентил - формирана од:

- КП бр. 1454/30 КО Бачишта Вон Г.Р., со површина од 3 м<sup>2</sup> евидентирано во Имотен лист број 350 КО Бачишта Вон Г.Р.;

Г.П 1.3: со намена Е1 - комунална инфраструктура - Шахта со воздушен вентил - формирана од:

- КП бр. 1454/29 КО Бачишта Вон Г.Р., со површина од 3 м<sup>2</sup> евидентирано во Имотен лист број 350 КО Бачишта Вон Г.Р.;

Г.П 1.4: со намена Е1 - комунална инфраструктура - Водозафат - формирана од:

- КП бр. 122/9 КО Бачишта Вон Г.Р., со површина од 433 м<sup>2</sup> евидентирано во Имотен лист број 350 КО Бачишта Вон Г.Р.;

- КП бр. 2121/18 КО Бачишта Вон Г.Р., со површина од 320 м<sup>2</sup> евидентирано во Имотен лист број 160 КО Бачишта Вон Г.Р.;

за изградба на мала хидроелектрана со референтен бр. 27, на река „Бачишка“.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12257/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 6481.

Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15 и 173/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ФАБРИКАТА ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 11 ОКТОМВРИ А.Д. – КУМАНОВО**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Фа-

бриката за заварени цевки и профили 11 Октомври А.Д. - Куманово бр. 02-6181/3 од 24.12.2015 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана на 24.12.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12284/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 6482.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ**

#### Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижна ствар – објект, кој се наоѓа на КП бр. 3595 за КО Радовиш на ул. 22-ри Октомври и тоа:

- Зграда број 1, намена на зграда Б2-3, влез 1, кат - 1, стан 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина на посебен дел од зграда 1175 м<sup>2</sup> во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12467/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 6483.

Врз основа на член 42 став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР И ЗЛАТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИЛОВИЦА“, ОПШТИНА БОСИЛОВО И ОПШТИНА НОВО СЕЛО**

1. На Друштвото за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална суро-

ина – бакар и злато на локалитетот „Иловица“, општина Босилово и општина Ново Село, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

| Точка | Координата Y | Координата X |
|-------|--------------|--------------|
| T-1   | 7656000      | 4596000      |
| T-2   | 7653000      | 4594400      |
| T-3   | 7653000      | 4594800      |
| T-4   | 7654200      | 4596000      |
| T-5   | 7656000      | 4596000      |
| T-6   | 7656000      | 4595759      |
| T-7   | 7658463      | 4595759      |
| T-8   | 7658374      | 4594599      |
| T-9   | 7655205      | 4593000      |
| T-10  | 7652701      | 4593000      |
| T-11  | 7652701      | 4595383      |
| T-12  | 7654562      | 4596857      |
| T-13  | 7656000      | 4596857      |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 17.100557 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12537/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р Никола Груевски, с.р.

6484.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

### Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - дел од објект канцеларии бр.1, 6 и 7 на кат 1 и канцеларии бр.11, бб, 45 и 51 на кат 2, кои се наоѓаат во објектот на КП.бр.15104 во КО Охрид 3, на улица “Димитар Влахов” бб во Охрид, и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, површина 16 м<sup>2</sup>,

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, влез 1, кат 1, број 6, намена на посебен дел од зграда ДП, површина 16 м<sup>2</sup>,

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, влез 1, кат 1, број 4, намена на посебен дел од зграда ДП, површина 22 м<sup>2</sup>,

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, влез 1, кат 2, број 11, намена на посебен дел од зграда ДП, површина 16 м<sup>2</sup>,

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, влез 1, кат 2, број бб, намена на посебен дел од зграда ДП, површина 14 м<sup>2</sup>,

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, влез 1, кат 2, број 45, намена на посебен дел од зграда ДП, површина 33 м<sup>2</sup> и

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, влез 1, кат 2, број 51, намена на посебен дел од зграда ДП, површина 22 м<sup>2</sup>,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.

### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12540/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6485.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 29.12.2015 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО Д. ЛИСИЧЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО Д. ЛИСИЧЕ ОПШТИНА АЕРОДРОМ**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Д. Лисиче за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Д. Лисиче, општина Аеродром.

#### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2109397м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр. | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура            | Катастарска класа |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 489/2                   | Д. Лисиче           | Село         | внз-вештачки неплодни земјишта | 0                 |
| 489/3                   | Д. Лисиче           | Село         | внз-вештачки неплодни земјишта | 0                 |
| 489/1                   | Д. Лисиче           | Село         | внз-вештачки неплодни земјишта | 0                 |
| 488/1                   | Д. Лисиче           | Село         | внз-вештачки неплодни земјишта | 0                 |
| 488/2                   | Д. Лисиче           | Село         | внз-вештачки неплодни земјишта | 0                 |
| 488/3                   | Д. Лисиче           | Село         | внз-вештачки неплодни земјишта | 0                 |
| 1554/2                  | Д. Лисиче           | Керимово     | камењар                        | 0                 |
| 1564/5                  | Д. Лисиче           | Чатал        | градина                        | 2                 |
| 1040                    | Д. Лисиче           | Широко       | ливада                         | 2                 |
| 428/4                   | Д. Лисиче           | Село         | ливада                         | 2                 |
| 428/1                   | Д. Лисиче           | Село         | ливада                         | 2                 |
| 973                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 974                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 972                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 971                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 937                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 958                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 936                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 934                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 932                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 933                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 959                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 960                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 962                     | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |
| 963/1                   | Д. Лисиче           | Трска        | нива                           | 2                 |

|         |           |               |      |   |
|---------|-----------|---------------|------|---|
| 1010    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 965     | Д. Лисиче | Треска        | нива | 2 |
| 966     | Д. Лисиче | Треска        | нива | 2 |
| 957     | Д. Лисиче | Треска        | нива | 2 |
| 956     | Д. Лисиче | Треска        | нива | 2 |
| 969     | Д. Лисиче | Треска        | нива | 2 |
| 955     | Д. Лисиче | Треска        | нива | 2 |
| 968     | Д. Лисиче | Треска        | нива | 2 |
| 1011/1  | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1011/2  | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1011/3  | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1012/2  | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1018    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1067/3  | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1067/2  | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1067/9  | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1067/11 | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1067/1  | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 1067/5  | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 1067/4  | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1067/8  | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 496     | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 495     | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 1071    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1054    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1052    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1051    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1048    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1047    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1046    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1045    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 1044    | Д. Лисиче | Широка        | нива | 2 |
| 1043    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1041    | Д. Лисиче | Широко        | нива | 2 |
| 546     | Д. Лисиче | Ограда        | нива | 2 |
| 544     | Д. Лисиче | Ограда        | нива | 2 |
| 543     | Д. Лисиче | Ограда        | нива | 2 |
| 539     | Д. Лисиче | Огради        | нива | 2 |
| 536     | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 492/4   | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 492/3   | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 492/1   | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |

|       |           |        |      |   |
|-------|-----------|--------|------|---|
| 512   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 511   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 510   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 509/2 | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 505   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 478   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 480   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 487   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 477/1 | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 507   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 518   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 520/1 | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 509/5 | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 509/1 | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 514   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 534   | Д. Лисиче | Огради | нива | 2 |
| 533   | Д. Лисиче | Ограда | нива | 2 |
| 535   | Д. Лисиче | Ограда | нива | 2 |
| 547/1 | Д. Лисиче | Ограда | нива | 2 |
| 547/2 | Д. Лисиче | Ограда | нива | 2 |
| 548   | Д. Лисиче | Ограда | нива | 2 |
| 549   | Д. Лисиче | Ограда | нива | 2 |
| 551   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 529   | Д. Лисиче | Огради | нива | 2 |
| 555/1 | Д. Лисиче | Ограда | нива | 2 |
| 552   | Д. Лисиче | Ограда | нива | 2 |
| 520/2 | Д. Лисиче | Ограда | нива | 2 |
| 521   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 463   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 466   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 469   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 475   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 471   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 472   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 474   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 436/2 | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 437   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 435   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |
| 433   | Д. Лисиче | Село   | нива | 2 |

|        |           |           |        |   |
|--------|-----------|-----------|--------|---|
| 515    | Д. Лисиче | Село      | нива   | 2 |
| 517/2  | Д. Лисиче | Село      | нива   | 2 |
| 517/1  | Д. Лисиче | Село      | нива   | 2 |
| 1144   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1143   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1142   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1141   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1140   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1139   | Д. Лисиче | Метн      | нива   | 2 |
| 1182   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1177   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1148   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1176   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1162   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1154   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1153   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1152   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1155   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1161   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1163   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1134   | Д. Лисиче | Метн      | нива   | 2 |
| 1053   | Д. Лисиче | Широка    | нива   | 2 |
| 1145/2 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1145/1 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1149/2 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1149/1 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1156   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1158   | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1157/1 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1157/2 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1157/3 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1157/4 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1159/1 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1159/2 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1159/3 | Д. Лисиче | Бабајлија | нива   | 2 |
| 1136   | Д. Лисиче | Метн      | нива   | 2 |
| 1131   | Д. Лисиче | Метн      | нива   | 2 |
| 1130   | Д. Лисиче | Метн      | нива   | 2 |
| 1137/1 | Д. Лисиче | Огради    | ливада | 4 |

|        |           |               |      |   |
|--------|-----------|---------------|------|---|
| 1137/4 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1137/2 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1128/2 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1128/1 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1127/3 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1127/2 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1127/1 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1126   | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1106   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1107   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1123   | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1122   | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1133   | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1150   | Д. Лисиче | Бабајлија     | нџва | 2 |
| 1151   | Д. Лисиче | Бабајлија     | нџва | 2 |
| 1129/1 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1129/2 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1129/3 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1129/4 | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1121   | Д. Лисиче | Меги          | нџва | 2 |
| 1108/1 | Д. Лисиче | Ограда        | нџва | 2 |
| 1108/3 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1100   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1102   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1101   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1105/1 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1105/2 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1105/3 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1111   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1109/2 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1114   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1113   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1112   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1098   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1096   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1092   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1088   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1089   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |
| 1090   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нџва | 2 |

|        |           |               |      |   |
|--------|-----------|---------------|------|---|
| 1093   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1094   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1097   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1095/2 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1095/1 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1091/3 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1091/1 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1083/1 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1083/2 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1116/3 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1116/2 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1116/1 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1562   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1568   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1569   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1560   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1557/1 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1557/2 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1558/2 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1558/3 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1558/4 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1558/5 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1558/6 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1561/1 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1561/2 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1559/1 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1559/2 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1559/3 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1564/7 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1564/9 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1564/4 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1564/3 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1564/2 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1571   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1574   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1607   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1606   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1566   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1552   | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |

|         |           |          |       |   |
|---------|-----------|----------|-------|---|
| 1573/2  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1573/3  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1573/5  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1573/6  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1573/1  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1572/1  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1572/2  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 458/2   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 441/3   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 441/2   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 441/4   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 392     | Д. Лисиче | Огради   | нотва | 2 |
| 1527    | Д. Лисиче | Керимово | нотва | 2 |
| 414     | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 415     | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 416     | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 419     | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 417/1   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 417/2   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 417/3   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 425/1   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 425/2   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 425/3   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 421     | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 427     | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 129/1   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 129/2   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 130/1   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |
| 377     | Д. Лисиче | Орешка   | нотва | 2 |
| 1563/1  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1563/2  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1563/6  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1563/7  | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1563/12 | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1563/11 | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 1563/10 | Д. Лисиче | Чатал    | нотва | 2 |
| 380     | Д. Лисиче | Орешка   | нотва | 2 |
| 502/1   | Д. Лисиче | Село     | нотва | 2 |

|         |           |               |      |   |
|---------|-----------|---------------|------|---|
| 502/2   | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 541/2   | Д. Лисиче | Ограда        | нива | 2 |
| 493/1   | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 441/5   | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 441/6   | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 1520    | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1521    | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1522    | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1523    | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1510    | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1509/1  | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1503/3  | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1509/2  | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1502    | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1498    | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1497    | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1499/2  | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1499/5  | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1499/1  | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1524    | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1449    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1124/1  | Д. Лисиче | Мегн          | нива | 2 |
| 1124/1  | Д. Лисиче | Мегн          | нива | 2 |
| 1124/2  | Д. Лисиче | Мегн          | нива | 2 |
| 1124/3  | Д. Лисиче | Мегн          | нива | 2 |
| 1124/3  | Д. Лисиче | Мегн          | нива | 2 |
| 1135/4  | Д. Лисиче | Мега          | нива | 2 |
| 1135/3  | Д. Лисиче | Мега          | нива | 2 |
| 1135/1  | Д. Лисиче | Мега          | нива | 2 |
| 1135/2  | Д. Лисиче | Мега          | нива | 2 |
| 555/300 | Д. Лисиче | Ограда        | нива | 2 |
| 555/200 | Д. Лисиче | Ограда        | нива | 2 |
| 553     | Д. Лисиче | Ограда        | нива | 2 |
| 523     | Д. Лисиче | Село          | нива | 2 |
| 1608/2  | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1608/3  | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1608/4  | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 2 |
| 1546/1  | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 2 |

|        |           |          |      |   |
|--------|-----------|----------|------|---|
| 1546/2 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1551/3 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1551/5 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1551/6 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1551/7 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1551/1 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1549/3 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1549/2 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1532/1 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1544/1 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1544/2 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1543   | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1539   | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1538   | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1537   | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1526/2 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1526/1 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1526/4 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1526/3 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1558/9 | Д. Лисиче | Чатал    | нива | 2 |
| 1508   | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1507   | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1529   | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1515/1 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 1515/2 | Д. Лисиче | Керимово | нива | 2 |
| 445    | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 444    | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 413/2  | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 413/1  | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 440/1  | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 440/2  | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 439    | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 470    | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 429    | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 130/2  | Д. Лисиче | Село     | нива | 2 |
| 386/2  | Д. Лисиче | Огради   | нива | 2 |

|        |           |                     |            |   |
|--------|-----------|---------------------|------------|---|
| 386/1  | Д. Лисиче | Орешка              | нива       | 2 |
| 382    | Д. Лисиче | Орешка              | нива       | 2 |
| 443/1  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 443/2  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 457/1  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 458/1  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 457/2  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 381/3  | Д. Лисиче | Орешка              | нива       | 2 |
| 381/1  | Д. Лисиче | Орешка              | нива       | 2 |
| 530/2  | Д. Лисиче | Ограда              | нива       | 2 |
| 530/1  | Д. Лисиче | Ограда              | нива       | 2 |
| 519/1  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 519/2  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 509/6  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 477/3  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 1564/1 | Д. Лисиче | Чатал               | нива       | 2 |
| 1042/2 | Д. Лисиче | Широко              | нива       | 2 |
| 1042/1 | Д. Лисиче | Широко              | нива       | 2 |
| 502/4  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 482/1  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 482/2  | Д. Лисиче | Село                | нива       | 2 |
| 1608/5 | Д. Лисиче | Чатал               | нива       | 2 |
| 1608/6 | Д. Лисиче | Чатал               | нива       | 2 |
| 1553/1 | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1553/3 | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1547/2 | Д. Лисиче | Керимово            | овоштарник | 2 |
| 1548/2 | Д. Лисиче | Ул.З бр.5 Д. Лисиче | нива       | 2 |
| 1530   | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1531   | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1533/3 | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1533/4 | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1549/1 | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1533/5 | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1540/4 | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1544/5 | Д. Лисиче | Керимово            | нива       | 2 |
| 1070/1 | Д. Лисиче | Широко              | нива       | 2 |
| 1070/5 | Д. Лисиче | Широко              | нива       | 2 |
| 1070/3 | Д. Лисиче | Широко              | нива       | 2 |
| 1070/6 | Д. Лисиче | Широко              | нива       | 2 |

|        |            |               |      |   |
|--------|------------|---------------|------|---|
| 1070/2 | Д. Листиче | Широко        | нива | 2 |
| 497    | Д. Листиче | Село          | нива | 2 |
| 498    | Д. Листиче | Село          | нива | 2 |
| 494    | Д. Листиче | Село          | нива | 2 |
| 1536/2 | Д. Листиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1534/3 | Д. Листиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1534/1 | Д. Листиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1534/2 | Д. Листиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1540/1 | Д. Листиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1540/2 | Д. Листиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1542   | Д. Листиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1444/2 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1444/1 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1444/1 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1446   | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1534/4 | Д. Листиче | Керимово      | нива | 2 |
| 1104/2 | Д. Листиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1104/1 | Д. Листиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1124/4 | Д. Листиче | Мегн          | нива | 2 |
| 1444/3 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1444/4 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1447/1 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1445   | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 970    | Д. Листиче | Треска        | нива | 2 |
| 1120   | Д. Листиче | Мегн          | нива | 2 |
| 1119   | Д. Листиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1118   | Д. Листиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1370   | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1369   | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1361/1 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1361/2 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1361/3 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1361/4 | Д. Листиче | Воденички пат | нива | 2 |
| 1157/6 | Д. Листиче | Бабајлија     | нива | 2 |
| 545    | Д. Листиче | Ограда        | нива | 2 |
| 1091/6 | Д. Листиче | Долги парчиња | нива | 2 |
| 1236   | Д. Листиче | Бабајлија     | нива | 2 |

|         |           |               |            |   |
|---------|-----------|---------------|------------|---|
| 1533/2  | Д. Лисиче | Керимово      | нива       | 2 |
| 1548/1  | Д. Лисиче | Керимово      | нива       | 2 |
| 1551/4  | Д. Лисиче | Керимово      | нива       | 2 |
| 1551/8  | Д. Лисиче | Керимово      | нива       | 2 |
| 1558/1  | Д. Лисиче | Чатал         | нива       | 2 |
| 1558/7  | Д. Лисиче | Чатал         | нива       | 2 |
| 381/4   | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 2 |
| 532/1   | Д. Лисиче | Ограда        | нива       | 2 |
| 532/2   | Д. Лисиче | Ограда        | нива       | 2 |
| 541/1   | Д. Лисиче | Ограда        | нива       | 2 |
| 454     | Д. Лисиче | Село          | нива       | 2 |
| 1070/4  | Д. Лисиче | Широко        | нива       | 2 |
| 536     | Д. Лисиче | Село          | нива       | 2 |
| 1067/6  | Д. Лисиче | Село          | нива       | 2 |
| 1137/5  | Д. Лисиче | Мегн          | нива       | 2 |
| 1146    | Д. Лисиче | Бабалџија     | нива       | 2 |
| 1361/5  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива       | 2 |
| 1499/4  | Д. Лисиче | Керимово      | нива       | 2 |
| 1536/3  | Д. Лисиче | Керимово      | нива       | 2 |
| 1526/5  | Д. Лисиче | Керимово      | нива       | 2 |
| 1526/6  | Д. Лисиче | Керимово      | нива       | 2 |
| 1563/8  | Д. Лисиче | Чатал         | нива       | 2 |
| 1563/13 | Д. Лисиче | Чатал         | нива       | 2 |
| 1608/1  | Д. Лисиче | Чатал         | нива       | 2 |
| 1559/4  | Д. Лисиче | Чатал         | нива       | 2 |
| 1503/2  | Д. Лисиче | Керимово      | нива       | 2 |
| 306     | Д. Лисиче | Ограда        | нива       | 2 |
| 2250/3  | Д. Лисиче | Широко        | овоштарник | 2 |
| 1072/2  | Д. Лисиче | Широко        | овоштарник | 2 |
| 1073/1  | Д. Лисиче | Широко        | овоштарник | 2 |
| 540/1   | Д. Лисиче | Ограда        | овоштарник | 2 |
| 499/3   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 2 |
| 485     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 2 |
| 486     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 2 |
| 1125/2  | Д. Лисиче | Мегн          | овоштарник | 2 |
| 1125/1  | Д. Лисиче | Мегн          | овоштарник | 2 |
| 1108/2  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |

|         |           |               |            |   |
|---------|-----------|---------------|------------|---|
| 1086/6  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1086/7  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1085/2  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1085/3  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1085/8  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1084/2  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1081/3  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1080/2  | Д. Лисиче | Широко        | овоштарник | 2 |
| 420     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 2 |
| 422/1   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 2 |
| 422/2   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 2 |
| 1524    | Д. Лисиче | Керимово      | овоштарник | 2 |
| 528/2   | Д. Лисиче | Ограда        | овоштарник | 2 |
| 528/3   | Д. Лисиче | Ограда        | овоштарник | 2 |
| 527/1   | Д. Лисиче | Ограда        | овоштарник | 2 |
| 1073/2  | Д. Лисиче | Широко        | овоштарник | 2 |
| 527/2   | Д. Лисиче | Ограда        | овоштарник | 2 |
| 528/4   | Д. Лисиче | Ограда        | овоштарник | 2 |
| 499/2   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 2 |
| 1547/2  | Д. Лисиче | Керимово      | овоштарник | 2 |
| 1547/1  | Д. Лисиче | Керимово      | овоштарник | 2 |
| 1072/1  | Д. Лисиче | Широко        | овоштарник | 2 |
| 1086/19 | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1086/11 | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1086/16 | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1086/17 | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1086/5  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1086/1  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1086/4  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1086/3  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1087/1  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1086/20 | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1085/4  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 540/2   | Д. Лисиче | Ограда        | овоштарник | 2 |
| 528/5   | Д. Лисиче | Ограда        | овоштарник | 2 |
| 528/6   | Д. Лисиче | Ограда        | овоштарник | 2 |
| 1086/18 | Д. Лисиче | Долги Парчиња | овоштарник | 2 |
| 1085/5  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |

|        |           |               |            |   |
|--------|-----------|---------------|------------|---|
| 1085/6 | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 2 |
| 1082/1 | Д. Лисиче | Долги парчиња | пасиште    | 2 |
| 1082/2 | Д. Лисиче | Долги парчиња | пасиште    | 2 |
| 1554/3 | Д. Лисиче | Керимово      | пасиште    | 2 |
| 1555/1 | Д. Лисиче | Керимово      | пасиште    | 2 |
| 332/1  | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 3 |
| 332/2  | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 3 |
| 331    | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 3 |
| 330/2  | Д. Лисиче | Село          | ливада     | 3 |
| 330/1  | Д. Лисиче | Село          | ливада     | 3 |
| 329    | Д. Лисиче | Ограда        | ливада     | 3 |
| 328    | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 3 |
| 327    | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 3 |
| 300    | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 3 |
| 304    | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 3 |
| 305    | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 3 |
| 235    | Д. Лисиче | Среден пат    | ливада     | 3 |
| 232    | Д. Лисиче | Среден пат    | ливада     | 3 |
| 236    | Д. Лисиче | Среден пат    | ливада     | 3 |
| 292    | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 3 |
| 291    | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 3 |
| 293    | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 3 |
| 294    | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 3 |
| 1787   | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 1780   | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 1780   | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 1780/2 | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 1781   | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 338    | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 351    | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 349/1  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 349/3  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 349/2  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 3 |
| 136/2  | Д. Лисиче | Јурија        | ливада     | 3 |
| 567/1  | Д. Лисиче | Бања          | ливада     | 3 |
| 568    | Д. Лисиче | Бања          | ливада     | 3 |
| 587/2  | Д. Лисиче | Бања          | ливада     | 3 |
| 975    | Д. Лисиче | Трска         | нива       | 3 |
| 976    | Д. Лисиче | Трска         | нива       | 3 |
| 977    | Д. Лисиче | Трска         | нива       | 3 |
| 923/2  | Д. Лисиче | Скопски пат   | нива       | 3 |

|        |           |             |      |   |
|--------|-----------|-------------|------|---|
| 924/2  | Д. Лисиче | Скопски пат | нива | 3 |
| 924/1  | Д. Лисиче | Скопски пат | нива | 3 |
| 925    | Д. Лисиче | Скопски пат | нива | 3 |
| 930/1  | Д. Лисиче | Треска      | нива | 3 |
| 930/2  | Д. Лисиче | Треска      | нива | 3 |
| 931/1  | Д. Лисиче | Треска      | нива | 3 |
| 931/2  | Д. Лисиче | Треска      | нива | 3 |
| 938    | Д. Лисиче | Треска      | нива | 3 |
| 967    | Д. Лисиче | Треска      | нива | 3 |
| 980    | Д. Лисиче | Треска      | нива | 3 |
| 978    | Д. Лисиче | Треска      | нива | 3 |
| 979    | Д. Лисиче | Треска      | нива | 3 |
| 1009   | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1012/1 | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1006   | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1007   | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1005/2 | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1004   | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1021/3 | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1021/2 | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1021/1 | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1021/5 | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 1021/4 | Д. Лисиче | Широко      | нива | 3 |
| 499/1  | Д. Лисиче | Село        | нива | 3 |
| 537    | Д. Лисиче | Ограда      | нива | 3 |
| 503    | Д. Лисиче | Село        | нива | 3 |
| 481    | Д. Лисиче | Село        | нива | 3 |
| 479    | Д. Лисиче | Село        | нива | 3 |
| 490    | Д. Лисиче | Село        | нива | 3 |
| 509/5  | Д. Лисиче | Село        | нива | 3 |
| 509/1  | Д. Лисиче | Село        | нива | 3 |
| 585    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 586/1  | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 586/2  | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 584    | Д. Лисиче | Банја       | нива | 3 |
| 559    | Д. Лисиче | Банја       | нива | 3 |
| 564/1  | Д. Лисиче | Банја       | нива | 3 |
| 583    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 582    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 579/2  | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 581    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 580    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 564/2  | Д. Лисиче | Банја       | нива | 3 |

|        |           |             |      |   |
|--------|-----------|-------------|------|---|
| 577    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 576/1  | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 575    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 574    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 573/2  | Д. Лисиче | Село        | нива | 3 |
| 571/2  | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 569    | Д. Лисиче | Село        | нива | 3 |
| 562    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 565/1  | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 556    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 557    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 558    | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 560/2  | Д. Лисиче | Бања        | нива | 3 |
| 1186   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1184   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1147   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1180   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1181   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1179   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1178   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1170   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1171   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1172   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1173   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1174   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1175   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1164   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1168   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 923/1  | Д. Лисиче | Скопски пат | нива | 3 |
| 1188/2 | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1188/1 | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1187/1 | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1187/2 | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1183/1 | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1169   | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1166/1 | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1166/2 | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1165/1 | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |
| 1165/2 | Д. Лисиче | Бабајлија   | нива | 3 |

|        |           |               |      |   |
|--------|-----------|---------------|------|---|
| 1109/1 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 3 |
| 1109/3 | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 3 |
| 1114   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 3 |
| 1113   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 3 |
| 1078   | Д. Лисиче | Долги парчиња | нива | 3 |
| 1076   | Д. Лисиче | Село          | нива | 3 |
| 1075   | Д. Лисиче | Село          | нива | 3 |
| 1079   | Д. Лисиче | Село          | нива | 3 |
| 1429   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1565   | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1556/4 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1556/1 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1556/3 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1564/4 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1570/2 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1570/1 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1567/6 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1567/2 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1567/2 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1567/3 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1567/7 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 426    | Д. Лисиче | Село          | нива | 3 |
| 394    | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 393    | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 391    | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 333/1  | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 333/2  | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 336    | Д. Лисиче | Орешка        | нива | 3 |
| 337    | Д. Лисиче | Орешка        | нива | 3 |
| 325    | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 324    | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 323    | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 322/1  | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 322/2  | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 307    | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 310    | Д. Лисиче | Огради        | нива | 3 |
| 312    | Д. Лисиче | Село          | нива | 3 |
| 313    | Д. Лисиче | Село          | нива | 3 |

|        |           |            |       |   |
|--------|-----------|------------|-------|---|
| 314    | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 315    | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 316    | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 318    | Д. Лисиче | Огради     | нотва | 3 |
| 320    | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 319/1  | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 319/2  | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 321/1  | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 321/2  | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 321/3  | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 321/4  | Д. Лисиче | Село       | нотва | 3 |
| 288    | Д. Лисиче | Шамак      | нотва | 3 |
| 287    | Д. Лисиче | Шамак      | нотва | 3 |
| 289    | Д. Лисиче | Шамак      | нотва | 3 |
| 290    | Д. Лисиче | Шамак      | нотва | 3 |
| 272    | Д. Лисиче | Среден пат | нотва | 3 |
| 296    | Д. Лисиче | Шамак      | нотва | 3 |
| 263/2  | Д. Лисиче | Среден пат | нотва | 3 |
| 263/1  | Д. Лисиче | Среден пат | нотва | 3 |
| 295/1  | Д. Лисиче | Шамак      | нотва | 3 |
| 295/2  | Д. Лисиче | Шамак      | нотва | 3 |
| 295/3  | Д. Лисиче | Шамак      | нотва | 3 |
| 240    | Д. Лисиче | Среден пат | нотва | 3 |
| 237/1  | Д. Лисиче | Среден пат | нотва | 3 |
| 237/2  | Д. Лисиче | Среден пат | нотва | 3 |
| 241    | Д. Лисиче | Среден пат | нотва | 3 |
| 242    | Д. Лисиче | Среден пат | нотва | 3 |
| 1662   | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1667   | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1671/1 |           | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1671/2 | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1670/1 | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1670/2 | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1646   | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1672   | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1674   | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1680   | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1679   | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |
| 1681   | Д. Лисиче | Јазинште   | нотва | 3 |

|        |           |          |       |   |
|--------|-----------|----------|-------|---|
| 1682   | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1673/2 | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1673/1 | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1683/2 | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1683/1 | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1651   | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1650   | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1642   | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1677   | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1643   | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1652   | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1775   | Д. Лисиче | Орешка   | ногва | 3 |
| 1774   | Д. Лисиче | Орешка   | ногва | 3 |
| 1770   | Д. Лисиче | Орешка   | ногва | 3 |
| 350    | Д. Лисиче | Орешка   | ногва | 3 |
| 1771/1 | Д. Лисиче | Орешка   | ногва | 3 |
| 1771/2 | Д. Лисиче | Орешка   | ногва | 3 |
| 135    | Д. Лисиче | Јурија   | ногва | 3 |
| 134/1  | Д. Лисиче | Село     | ногва | 3 |
| 1771/3 | Д. Лисиче | Орешка   | ногва | 3 |
| 1686   | Д. Лисиче | Јазинште | ногва | 3 |
| 1585   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1584   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1583   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1592   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1593   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1594   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1600   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1601   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1602   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1595   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 1596   | Д. Лисиче | Чатал    | ногва | 3 |
| 357    | Д. Лисиче | Орешка   | ногва | 3 |
| 403    | Д. Лисиче | Село     | ногва | 3 |
| 404    | Д. Лисиче | Село     | ногва | 3 |
| 405    | Д. Лисиче | Село     | ногва | 3 |
| 407    | Д. Лисиче | Село     | ногва | 3 |
| 408    | Д. Лисиче | Село     | ногва | 3 |
| 401/2  | Д. Лисиче | Село     | ногва | 3 |

|        |           |        |      |   |
|--------|-----------|--------|------|---|
| 401/1  | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 409    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 410    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 411    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 412    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 395/4  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 395/1  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 395/3  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 397/1  | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 397/2  | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 396    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 398    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 134/2  | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 136/1  | Д. Лисиче | Јурија | нива | 3 |
| 136/3  | Д. Лисиче | Јурија | нива | 3 |
| 131/1  | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 131/2  | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 132/1  | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 387    | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 389/1  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 388/1  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 388/2  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 388/3  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 389/4  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 389/2  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 385/1  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 385/2  | Д. Лисиче | Огради | нива | 3 |
| 378    | Д. Лисиче | Орешка | нива | 3 |
| 376    | Д. Лисиче | Орешка | нива | 3 |
| 375    | Д. Лисиче | Орешка | нива | 3 |
| 371    | Д. Лисиче | Орешка | нива | 3 |
| 1605/3 | Д. Лисиче | Чатал  | нива | 3 |
| 460    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 449    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 448    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 450    | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |
| 383/2  | Д. Лисиче | Орешка | нива | 3 |
| 383/3  | Д. Лисиче | Орешка | нива | 3 |
| 123/2  | Д. Лисиче | Село   | нива | 3 |

|        |           |               |      |   |
|--------|-----------|---------------|------|---|
| 123/1  | Д. Лисиче | Село          | нива | 3 |
| 1518   | Д. Лисиче | Ледини        | нива | 3 |
| 1519/1 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1519/2 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1519/3 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1519/4 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1517   | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1516   | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1510   | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 912    | Д. Лисиче | Скопски пат   | нива | 3 |
| 921    | Д. Лисиче | Скопски пат   | нива | 3 |
| 922    | Д. Лисиче | Скопски пат   | нива | 3 |
| 917    | Д. Лисиче | Скопски пат   | нива | 3 |
| 1509/5 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1496/2 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1496/1 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1459   | Д. Лисиче | Широко        | нива | 3 |
| 1458   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1456   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1455   | Д. Лисиче | Среден пат    | нива | 3 |
| 1454   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1452   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1450   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1460/1 | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1460/2 | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1582/1 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 526    | Д. Лисиче | Село          | нива | 3 |
| 522    | Д. Лисиче | Село          | нива | 3 |
| 1575/1 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1550/6 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1550/1 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1550/2 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1550/3 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1550/4 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1550/5 | Д. Лисиче | Керимово      | нива | 3 |
| 1545   | Д. Лисиче | Среден пат    | нива | 3 |
| 365/1  | Д. Лисиче | Орешка        | нива | 3 |
| 576/2  | Д. Лисиче | Бања          | нива | 3 |
| 1581/2 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |

|         |            |                  |      |   |
|---------|------------|------------------|------|---|
| 1580/1  | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1603    | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1605/2  | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1581/4  | Д. Листиче | Ул. М.Тито бр.24 | нива | 3 |
| 1581/6  | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1581/7  | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1581/8  | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1581/9  | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1581/10 | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1581/11 | Д. Листиче | Ул.2 бр.9-Б      | нива | 3 |
| 1581/12 | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1581/13 | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1581/14 | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1580/2  | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1578/2  | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1579/2  | Д. Листиче | Чатал            | нива | 3 |
| 1427    | Д. Листиче | Воденички пат    | нива | 3 |
| 1426    | Д. Листиче | Воденички пат    | нива | 3 |
| 1457/1  | Д. Листиче | Воденички пат    | нива | 3 |
| 1457/2  | Д. Листиче | Воденички пат    | нива | 3 |
| 1423    | Д. Листиче | Воденички пат    | нива | 3 |
| 1509/3  | Д. Листиче | Керимово         | нива | 3 |
| 1685/3  | Д. Листиче | Јазинште         | нива | 3 |
| 1685/1  | Д. Листиче | Јазинште         | нива | 3 |
| 1685/2  | Д. Листиче | Јазинште         | нива | 3 |
| 1676/4  | Д. Листиче | Јазинште         | нива | 3 |
| 1676/5  | Д. Листиче | Јазинште         | нива | 3 |
| 1676/1  | Д. Листиче | Јазинште         | нива | 3 |
| 132/3   | Д. Листиче | Село             | нива | 3 |
| 132/2   | Д. Листиче | Село             | нива | 3 |
| 133     | Д. Листиче | Село             | нива | 3 |
| 566/2   | Д. Листиче | Бања             | нива | 3 |
| 566/1   | Д. Листиче | Бања             | нива | 3 |
| 572     | Д. Листиче | Бања             | нива | 3 |
| 384     | Д. Листиче | Ограда           | нива | 3 |
| 390/1   | Д. Листиче | Огради           | нива | 3 |
| 390/2   | Д. Листиче | Огради           | нива | 3 |
| 525/1   | Д. Листиче | Село             | нива | 3 |
| 525/2   | Д. Листиче | Село             | нива | 3 |

|         |           |        |       |   |
|---------|-----------|--------|-------|---|
| 451     | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 455     | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 447     | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 456     | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 452/1   | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 452/4   | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 453/2   | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 374/1   | Д. Лисиче | Орешка | нотва | 3 |
| 374/2   | Д. Лисиче | Орешка | нотва | 3 |
| 374/3   | Д. Лисиче | Орешка | нотва | 3 |
| 372/1   | Д. Лисиче | Орешка | нотва | 3 |
| 372/2   | Д. Лисиче | Орешка | нотва | 3 |
| 509/4   | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 509/6   | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 509/7   | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 1556/2  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1556/7  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1556/6  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 370/2   | Д. Лисиче | Орешка | нотва | 3 |
| 370/3   | Д. Лисиче | Орешка | нотва | 3 |
| 370/1   | Д. Лисиче | Орешка | нотва | 3 |
| 1605/6  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1575/4  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1575/2  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1575/5  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1605/1  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1604/1  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1604/2  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1567/1  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1567/5  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1077/1  | Д. Лисиче | Село   | нотва | 3 |
| 1578/3  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1578/4  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1578/5  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1578/6  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1578/7  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1578/8  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1578/9  | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |
| 1578/11 | Д. Лисиче | Чатал  | нотва | 3 |

|         |           |               |      |   |
|---------|-----------|---------------|------|---|
| 1578/10 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1578/12 | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1578/1  | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1577/1  | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1577/2  | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1576/1  | Д. Лисиче | Чатал         | нива | 3 |
| 1439/1  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1439/2  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1439/3  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1440/1  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1441/1  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1442/1  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1442/2  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1443/1  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1443/4  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1443/3  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1443/2  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1440/2  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1005/1  | Д. Лисиче | Широко        | нива | 3 |
| 1008/1  | Д. Лисиче | Ширива        | нива | 3 |
| 1008/2  | Д. Лисиче | Ширива        | нива | 3 |
| 1438    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1437    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1436    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1435    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1434    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1433    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1432    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1431    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1448/1  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1451/1  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1447/2  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1448/2  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1451/2  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1453    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1461/1  | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1132    | Д. Лисиче | Merji         | нива | 3 |
| 1428    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |
| 1425    | Д. Лисиче | Воденички пат | нива | 3 |

|        |           |                |            |   |
|--------|-----------|----------------|------------|---|
| 1424   | Д. Лисиче | Воденички пат  | нива       | 3 |
| 1189   | Д. Лисиче | Бабајлија      | нива       | 3 |
| 1366   | Д. Лисиче | Воденички пат  | нива       | 3 |
| 1367   | Д. Лисиче | Воденички пат  | нива       | 3 |
| 1598   | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 1364/1 | Д. Лисиче | Воденички пат  | нива       | 3 |
| 1364/2 | Д. Лисиче | Воденички пат  | нива       | 3 |
| 1580/4 | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 1580/5 | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 1580/6 | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 1581/1 | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 1605/4 | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 1605/5 | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 383/1  | Д. Лисиче | Орешка         | нива       | 3 |
| 389/5  | Д. Лисиче | Огради         | нива       | 3 |
| 399/1  | Д. Лисиче | Село           | нива       | 3 |
| 399/2  | Д. Лисиче | Село           | нива       | 3 |
| 565/2  | Д. Лисиче | Бања           | нива       | 3 |
| 459    | Д. Лисиче | Село           | нива       | 3 |
| 442/1  | Д. Лисиче | Воденички пат. | нива       | 3 |
| 935/1  | Д. Лисиче | Треска         | нива       | 3 |
| 935/2  | Д. Лисиче | Треска         | нива       | 3 |
| 1556/9 | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 1183/2 | Д. Лисиче | Бабајлија      | нива       | 3 |
| 1167   | Д. Лисиче | Бабајлија      | нива       | 3 |
| 1509/4 | Д. Лисиче | Керимово       | нива       | 3 |
| 1577/5 | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 1597   | Д. Лисиче | Јазинште       | нива       | 3 |
| 1599/1 | Д. Лисиче | Чатал          | нива       | 3 |
| 1580/3 | Д. Лисиче | Ул.2 бр.9-Б    | нива       | 3 |
| 1639   | Д. Лисиче | Јазинште       | нива       | 3 |
| 1684/1 | Д. Лисиче | Јазинште       | нива       | 3 |
| 1684/2 | Д. Лисиче | Јазинште       | нива       | 3 |
| 1684/3 | Д. Лисиче | Јазинште       | нива       | 3 |
| 1796   | Д. Лисиче | Орешка         | нива       | 3 |
| 1368   | Д. Лисиче | Бабајлија      | нива       | 3 |
| 509/3  | Д. Лисиче | Село           | нива       | 3 |
| 1019/3 | Д. Лисиче | Широко         | овоштарник | 3 |
| 2250/2 | Д. Лисиче | Широко         | овоштарник | 3 |

|         |           |               |            |   |
|---------|-----------|---------------|------------|---|
| 491     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 462     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 464     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 468     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 476/2   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 434     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 1185    | Д. Лисиче | Бабајлија     | овоштарник | 3 |
| 1085/6  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 3 |
| 1085/7  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 3 |
| 1074    | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 432     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 311     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 373/4   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 373/5   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 126     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 128/1   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 128/2   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 373/12  | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 373/8   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 373/9   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 373/11  | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 1563/5  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 430     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 1582/4  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1582/3  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 563     | Д. Лисиче | Баија         | овоштарник | 3 |
| 1582/7  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1582/8  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1582/10 | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1582/9  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1582/12 | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1582/13 | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1582/14 | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 373/2   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 438     | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 128/4   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 442/2   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 373/6   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 373/7   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |

|         |           |               |            |   |
|---------|-----------|---------------|------------|---|
| 373/10  | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 373/3   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 97/5    | Д. Лисиче | Сливади       | овоштарник | 3 |
| 97/9    | Д. Лисиче | Сливади       | овоштарник | 3 |
| 1556/2  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 2250/4  | Д. Лисиче | Широко        | овоштарник | 3 |
| 1086/1  | Д. Лисиче | Долги парчиња | овоштарник | 3 |
| 1019/2  | Д. Лисиче | Широко        | овоштарник | 3 |
| 373/1   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 476/1   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 570/1   | Д. Лисиче | Јурија        | овоштарник | 3 |
| 442/1   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 1556/5  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1556/9  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1086/22 | Д. Лисиче | Долги Парчиња | овоштарник | 3 |
| 1086/23 | Д. Лисиче | Долги Парчиња | овоштарник | 3 |
| 1582/5  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 1582/6  | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 3 |
| 373/13  | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 3 |
| 128/3   | Д. Лисиче | Село          | овоштарник | 3 |
| 97/7    | Д. Лисиче | Кутишта       | пасиште    | 3 |
| 326     | Д. Лисиче | Орешка        | ливада     | 4 |
| 301     | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 4 |
| 302     | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 4 |
| 303     | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 4 |
| 308     | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 4 |
| 309     | Д. Лисиче | Огради        | ливада     | 4 |
| 1843    | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 4 |
| 1845    | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 4 |
| 1846    | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 4 |
| 1847    | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 4 |
| 1849    | Д. Лисиче | Шамок         | ливада     | 4 |
| 234     | Д. Лисиче | Среден пат    | ливада     | 4 |
| 233     | Д. Лисиче | Среден пат    | ливада     | 4 |
| 286/2   | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 4 |
| 286/1   | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 4 |
| 1848/1  | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 4 |
| 1848/2  | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 4 |
| 1848/3  | Д. Лисиче | Шамак         | ливада     | 4 |

|        |           |               |        |   |
|--------|-----------|---------------|--------|---|
| 1850/1 | Д. Лисиче | Шамок         | ливада | 4 |
| 1697   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1700   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1709   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1764   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1763   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1689/1 | Д. Лисиче | Јазинште      | ливада | 4 |
| 1695   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1701   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1702   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1689/2 | Д. Лисиче | Шамак         | ливада | 4 |
| 1689/6 | Д. Лисиче | Шамак         | ливада | 4 |
| 1689/7 | Д. Лисиче | Шамак         | ливада | 4 |
| 1689/8 | Д. Лисиче | Шамак         | ливада | 4 |
| 1689/5 | Д. Лисиче | Шамак         | ливада | 4 |
| 1689/4 | Д. Лисиче | Шамак         | ливада | 4 |
| 1808   | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 1809/1 | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 1809/2 | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 352/3  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 352/1  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 352/7  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 352/4  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 352/6  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 352/5  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 352/8  | Д. Лисиче | Орешка        | ливада | 4 |
| 1694   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1699   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 1850/2 | Д. Лисиче | Шамак         | ливада | 4 |
| 1696   | Д. Лисиче | Сливче        | ливада | 4 |
| 299    | Д. Лисиче | Огради        | ливада | 4 |
| 1844   | Д. Лисиче | Шамак         | лосје  | 4 |
| 1632/2 | Д. Лисиче | Јазинште      | нива   | 4 |
| 1430   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива   | 4 |
| 1837   | Д. Лисиче | Шамак         | нива   | 4 |
| 273    | Д. Лисиче | Среден пат    | нива   | 4 |
| 274    | Д. Лисиче | Среден пат    | нива   | 4 |
| 275    | Д. Лисиче | Среден пат    | нива   | 4 |
| 281    | Д. Лисиче | Среден пат    | нива   | 4 |

|        |           |            |      |   |
|--------|-----------|------------|------|---|
| 280    | Д. Лисиче | Среден пат | нџва | 4 |
| 279    | Д. Лисиче | Среден пат | нџва | 4 |
| 283    | Д. Лисиче | Среден пат | нџва | 4 |
| 282    | Д. Лисиче | Среден пат | нџва | 4 |
| 276    | Д. Лисиче | Среден пат | нџва | 4 |
| 277    | Д. Лисиче | Среден пат | нџва | 4 |
| 278    | Д. Лисиче | Среден пат | нџва | 4 |
| 284/1  | Д. Лисиче | Среден пат | нџва | 4 |
| 1661   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1663   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1664   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1665   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1668   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1669   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1637   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1636   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1635   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1633   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1653   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1654   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1627/2 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1627/1 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1626   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1628   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1631   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1622   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1621   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1615/2 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1615/1 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1620   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1617   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1618   | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1623/2 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1623/3 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1623/1 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1619/2 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1619/3 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1619/1 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |
| 1616/1 | Д. Лисиче | Јазинште   | нџва | 4 |

|         |           |          |      |   |
|---------|-----------|----------|------|---|
| 1616/2  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/8  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/9  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/1  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/2  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/3  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/4  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/5  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/6  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/7  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/10 | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/11 | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1614/12 | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1613/1  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1613/2  | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1690    | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1693    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1710    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1711    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1712    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1715    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1688    | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1762    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1761    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1766    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1765    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1768    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1735/2  | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1735/1  | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1734    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1729    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1728    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1727    | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1803    | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1804    | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1805    | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1806    | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1790    | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1789    | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |

|        |           |          |      |   |
|--------|-----------|----------|------|---|
| 1788   | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1687/3 | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1687/4 | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1687/2 | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1687/1 | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1691/1 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1691/2 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1692/2 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1692/1 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1767/2 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1767/1 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1719   | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1718   | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1717/2 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1721/1 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1721/2 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1721/3 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1721/4 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1721/5 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1721/6 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1721/7 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1721/8 | Д. Лисиче | Сливче   | нива | 4 |
| 1777   | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1769   | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1773   | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 355    | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1772/1 | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1791/1 | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1791/2 | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1791/3 | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1807   | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1632/1 | Д. Лисиче | Јазинште | нива | 4 |
| 1589   | Д. Лисиче | Чатал    | нива | 4 |
| 1590   | Д. Лисиче | Чатал    | нива | 4 |
| 1588   | Д. Лисиче | Чатал    | нива | 4 |
| 1586   | Д. Лисиче | Чатал    | нива | 4 |
| 1587   | Д. Лисиче | Чатал    | нива | 4 |
| 356    | Д. Лисиче | Орешка   | нива | 4 |
| 1511   | Д. Лисиче | Керимово | нива | 4 |

|         |           |             |      |   |
|---------|-----------|-------------|------|---|
| 915     | Д. Лисиче | Скопски пат | нива | 4 |
| 916     | Д. Лисиче | Скопски пат | нива | 4 |
| 920     | Д. Лисиче | Скопски пат | нива | 4 |
| 919     | Д. Лисиче | Скопски пат | нива | 4 |
| 918     | Д. Лисиче | Скопски пат | нива | 4 |
| 364/1   | Д. Лисиче | Орешка      | нива | 4 |
| 364/2   | Д. Лисиче | Орешка      | нива | 4 |
| 365/3   | Д. Лисиче | Орешка      | нива | 4 |
| 365/2   | Д. Лисиче | Орешка      | нива | 4 |
| 367/1   | Д. Лисиче | Орешка      | нива | 4 |
| 366     | Д. Лисиче | Орешка      | нива | 4 |
| 524/1   | Д. Лисиче | Село        | нива | 4 |
| 524/2   | Д. Лисиче | Село        | нива | 4 |
| 1612/1  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1612/3  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1612/4  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1612/5  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1612/6  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1612/8  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1612/2  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1614/5  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1610    | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 367/2   | Д. Лисиче | Орешка      | нива | 4 |
| 1632/10 | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1632/8  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1632/10 | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1632/11 | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1632/5  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1632/7  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1632/4  | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1632/10 | Д. Лисиче | Јазинште    | нива | 4 |
| 1716/2  | Д. Лисиче | Сливче      | нива | 4 |
| 1716/3  | Д. Лисиче | Сливче      | нива | 4 |
| 1716/9  | Д. Лисиче | Сливче      | нива | 4 |
| 1716/11 | Д. Лисиче | Сливче      | нива | 4 |
| 1716/10 | Д. Лисиче | Сливче      | нива | 4 |
| 1716/7  | Д. Лисиче | Сливче      | нива | 4 |
| 1716/4  | Д. Лисиче | Сливче      | нива | 4 |
| 1716/1  | Д. Лисиче | Сливче      | нива | 4 |

|        |           |               |            |   |
|--------|-----------|---------------|------------|---|
| 353/3  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 353/6  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 353/7  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 353/4  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 353/8  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 353/5  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 353/2  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 353/1  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 1772/2 | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 363    | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 361    | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 362    | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 359    | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 360    | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 367/3  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 4 |
| 1625   | Д. Лисиче | Јазинште      | нива       | 4 |
| 1660   | Д. Лисиче | Јазинште      | нива       | 4 |
| 1591/6 | Д. Лисиче | Чатал         | нива       | 4 |
| 1371   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива       | 4 |
| 1372   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива       | 4 |
| 1365   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива       | 4 |
| 1366   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива       | 4 |
| 1367   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива       | 4 |
| 1371   | Д. Лисиче | Воденички пат | нива       | 4 |
| 1609   | Д. Лисиче | Јазинште      | нива       | 4 |
| 1634   | Д. Лисиче | Јазинште      | нива       | 4 |
| 1716/1 | Д. Лисиче | Сливче        | нива       | 4 |
| 1717/1 | Д. Лисиче | Сливче        | нива       | 4 |
| 1632/3 | Д. Лисиче | Јазинште      | нива       | 4 |
| 1612/7 | Д. Лисиче | Јазинште      | нива       | 4 |
| 1698   | Д. Лисиче | Сливче        | нива       | 4 |
| 1638   | Д. Лисиче | Јазинште      | нива       | 4 |
| 1556/4 | Д. Лисиче | Чатал         | овоштарник | 4 |
| 1779   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 4 |
| 1779   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 4 |
| 1776   | Д. Лисиче | Орешка        | овоштарник | 4 |
| 1720/1 | Д. Лисиче | Сливче        | овоштарник | 4 |
| 298/2  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 5 |
| 298/1  | Д. Лисиче | Орешка        | нива       | 5 |

|                                                   |           |           |      |                       |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|
| 1713                                              | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1714                                              | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1726                                              | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1725                                              | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1724                                              | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1723/3                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1723/2                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1722/1                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1722/2                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1722/3                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1722/4                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1722/5                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1722/6                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1722/7                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1722/8                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1528/2                                            | Д. Лисиче | Керимово  | нива | 5                     |
| 1528/4                                            | Д. Лисиче | Керимово  | нива | 5                     |
| 1528/3                                            | Д. Лисиче | Керимово  | нива | 5                     |
| 1722/9                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1528/1                                            | Д. Лисиче | Керимово  | нива | 5                     |
| 1723/1                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1723/4                                            | Д. Лисиче | Сливче    | нива | 5                     |
| 1157/5                                            | Д. Лисиче | Бабајлија | нива | 7                     |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |           |           |      | 2203300м <sup>2</sup> |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12623/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6486.

Врз основа на член 49 став 7 од од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 29.12.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА КО КРКЉА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба КО Кркља, општина Крива Паланка.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 122543м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарски парцела бр.                           | Катастарска општина | Викенд место  | Катастарска култура | Катастарска класа    |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 5377                                              | Кркља               | Крива Паланка | пасиште             | 3                    |
| 5379-дел                                          | Кркља               | Крива Паланка | пасиште             | 3                    |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот офсет: |                     |               |                     | 122600м <sup>2</sup> |

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12625/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6487.

Врз основа на член 47, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВARI - МОТОРНИ ВОЗИЛА**

**Член 1**

Со оваа Одлука се врши продажба на движни ствари - моторни возила, сопственост на Република Македонија, што ги користела Владата на Република Македонија - Служба за општи и заеднички работи и тоа:

1. Марка Fiat, тип Doblo, со регистарска ознака SK-447-TA, број на шасија ZFA223000052, година на производство 2004, боја на каросеријата бела, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-7/2015 од 20.05.2015 година.

почетна цена: 71.700,00 ден.

2. Марка Peugeot, тип 206, со регистарска ознака SK-403-TA, број на шасија VF32A8HXF42517251, година на производство 2002, сила на мотор 50kw, работна зафатнина 1398 см<sup>3</sup>, боја на каросеријата 20 црна, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-7/2015 од 20.05.2015 година.

почетна цена: 52.800,00 ден.

3. Марка Lada, тип Niva vaz, со регистарска ознака SK-075-OU, број на шасија XTA21214051779247, година на производство 2005, сила на мотор 59.5 kw/ks, работна зафатнина 1690 см<sup>3</sup>, боја на каросеријата 3F темно зелена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-7/2015 од 20.05.2015 година.

почетна цена: 34.000,00 ден.

4. Марка Skoda, тип Felicia, со регистарска ознака SK-7487-AE, број на шасија TMBENH653Y0322851, број на мотор 347817, година на производство 2000, сила на мотор 47 kw/ks, работна зафатнина 1896 см<sup>3</sup>, боја на каросеријата металик св. сина /7F, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-7/2015 од 20.05.2015 година.

почетна цена: 38.500,00 ден.

5. Марка Honda, тип - Civic 4DR 1.5 LS, со регистарска ознака SK-136-OV, број на шасија JHMEK3560W010139, број на мотор D15261203435, година на производство 1997, сила на мотор 84 kw/ks, работна зафатнина 1493 см<sup>3</sup>, боја на каросеријата 75 црвена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-7/2015 од 20.05.2015 година.

почетна цена: 22.500,00 ден.

6. Марка Volkswagen, тип Golf, со регистарска ознака SK-5651, број на шасија WVWZZZ1HZRW435566, број на мотор 1Z167915, година на производство 1994, сила на мотор 66 kw/ks, работна зафатнина 1896 см<sup>3</sup>, боја на каросеријата 16 металик сива, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-7/2015 од 20.05.2015 година.

почетна цена: 33.000,00 ден.

7. Марка Volvo, тип S80 2.4, со регистарска ознака SK-378-KA, број на шасија YV1TS65F9Y1118292, број на мотор B5244S21967613, година на производство 2000, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафатнина 2435см<sup>3</sup>, боја на каросеријата 971. Металик сива, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-7/2015 од 20.05.2015 година.

почетна цена: 81.900,00 ден.

8. Марка Mercedes, тип 220 d, со регистарска ознака SK-305-PA, број на шасија WDB2021211A32, година на производство 1995, работна зафатнина 2200 см<sup>3</sup>, боја на каросеријата зелена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-6/2015 од 22.06.2015 година.

почетна цена: 64.600,00 ден.

9. Марка Dodge, тип ABE, со регистарска ознака SK-460-KT, број на шасија 4B3A52NSE095242, година на производство 1995, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-6/2015 од 22.06.2015 година.

почетна цена: 61.500,00 ден.

10. Марка Renault, тип Kango, со регистарска ознака SK-257-LT, број на шасија VF1FCOJCF26706498, година на производство 2002, боја на каросеријата бела, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 60.900,00 ден.

11. Марка Renault, тип Kango, со регистарска ознака SK-258-LT, број на шасија VF1FCOJCF26700640, година на производство 2002, боја на каросеријата бела, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 60.900,00 ден.

12. Марка Rover, тип 214, со регистарска ознака SK-836-MS, број на шасија SARRENWPMXD434539, година на производство 1999, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 22.100,00 ден.

13. Марка Mazda, тип LX 1.3, со регистарска ознака SK-886-OH, број на шасија JCMBXHBAJBTA47683, година на производство 1996, сила на мотор 39 kw/ks, боја на каросеријата црвена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 20.000,00 ден.

14. Марка Skoda, тип Felicia, со регистарска ознака SK-132-NM, број на шасија TMBENH613Y0269011, година на производство 2001, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 21.000,00 ден.

15. Марка Skoda, тип Felicia combi, со регистарска ознака SK-165-MK, број на шасија SK890803/01, година на производство 2001, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 23.200,00 ден.

16. Марка Skoda, тип Felicia, со регистарска ознака SK-561-JV, број на шасија TMBENH613Y73, година на производство 2001, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 19.900,00 ден.

17. Марка Audi, тип A6 1.8t, со регистарска ознака SK-957-OH, година на производство 2001, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 68.200,00 ден.

18. Марка Land Rover, тип Free Lander, со регистарска ознака SK-794-NL, број на шасија SALLNABG22A239364, година на производство 2002, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 53.500,00 ден.

19. Марка Opel, тип Astra, со регистарска ознака SK-432-MP, број на шасија WOLOTGF6935030237, година на производство 2002, сила на мотор 74 kw/ks, работна зафатнина 1995 см<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 30.000,00 ден.

20. Марка Opel, тип Astra, со регистарска ознака SK-872-MZ, број на шасија WOLOTGF693533843, година на производство 2002, сила на мотор 74 kw/ks, работна зафатнина 1994 см<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 40.000,00 ден.

21. Марка Skoda, тип Felicia, со регистарска ознака SK-346-NC, број на шасија TMBENH61317357169, година на производство 2001, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 37.600,00 ден.

22. Марка Fiat, тип Tipo, со регистарска ознака KU-065-AT, број на шасија ZFA16000004960941, година на производство 1994, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-5/2015 од 28.05.2015 година.

почетна цена: 18.500,00 ден.

23. Марка Fiat, тип Fiorino, со регистарска ознака SK-855-JS, број на шасија ZFA14600008675643, година на производство 2000, боја на каросеријата црвена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-3/2015 од 23.06.2015 година.

почетна цена: 17.600,00 ден.

24. Марка Fiat, тип Punto, со регистарска ознака SK-819-LF, број на шасија ZFA18800005173889, година на производство 2002, боја на каросеријата бела, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-3/2015 од 23.06.2015 година.

почетна цена: 36.100,00 ден.

25. Марка Volkswagen, тип Golf 2, со регистарска ознака ST-219-VB, број на шасија WVVZZ1GZKW396409, година на производство 1989, боја на каросеријата сребрена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-3/2015 од 23.06.2015 година.

почетна цена: 25.100,00 ден.

26. Марка Zastava, тип Yugo 55, со регистарска ознака BT-905-UD, број на шасија 00931751, година на производство 1990, сила на мотор 40 kw, работна зафатнина 1116 см<sup>3</sup>, боја на каросеријата црвена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-3/2015 од 23.06.2015 година.

почетна цена: 7.500,00 ден.

27. Марка Mazda, тип 121, со регистарска ознака SK-548-LN, број на шасија JMZDB12A20015, година на производство 1996, боја на каросеријата бела, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-2/2015 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 16.800,00 ден.

28. Марка Volkswagen, тип Golf 2, со регистарска ознака SK-263-KO, број на шасија WVVZZZ1GZKW540529, година на производство 1988, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-2/2015 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 8.100,00 ден.

29. Марка Zastava, тип Yugo tempo 1.1, со регистарска ознака SK-987-HF, број на шасија WX1145A0001049719, година на производство 1997, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-2/2015 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 7.900,00 ден.

30. Марка Zastava, тип Yugo Tempo 1.1, со регистарска ознака SK-976-LD, број на шасија VX1145A0001049552, година на производство 1997, сила на мотор 40 kw, работна зафатнина 1116, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-2/2015 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 7.900,00 ден.

31. Марка Zastava, тип Yugo tempo 1.1, со регистарска ознака SK-836-HH, број на шасија VX1145A0001050017, година на производство 1997, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-2/2015 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 7.900,00 ден.

32. Марка Peugeot, тип 106, со регистарска ознака SK-601-KH, број на шасија VF31AH1A25053, година на производство 1993, не е во возна состојба, проценето со проценка бр. СВ V 77-2/2015 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 15.300,00 ден.

33. Марка Volkswagen, тип Jetta, со регистарска ознака SK-480-KT, број на шасија WVWZZZ16ZFW322878, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-2/2015 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 20.100,00 ден.

34. Марка Zastava, тип Yugo koral 45, со регистарска ознака ST-964-MI, број на шасија 01034222, година на производство 1994, сила на мотор 40 kw, работна зафатнина 1116 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77/2015-1 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 7.800,00 ден.

35. Марка Zastava, тип Yugo koral 45, со регистарска ознака PP-438-AT, број на шасија 01032695, година на производство 1993, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77/2015-1 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 8.100,00 ден.

36. Марка Lada, тип Niva, со регистарска ознака KU-440-BR, број на шасија 0742913, година на производство 1990, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77/2015-1 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 11.700,00 ден.

37. Марка Zastava, тип Yugo koral 45, со регистарска ознака ST-282-RG, број на шасија 01032371, година на производство 1993, сила на мотор 40 kw, работна зафатнина 1116 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77/2015-1 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 5.400,00 ден.

38. Марка Ssang Young, тип Musso 602, со регистарска ознака SK-531-IL, број на шасија KPTECB1BSTPO64984, година на производство 1996, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77/2015-1 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 45.000,00 ден.

39. Марка Zastava, тип Yugo koral 45, со регистарска ознака SK-289-LV, број на шасија 01032857, година на производство 1993, сила на мотор 40 kw, работна зафатнина 1116 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77/2015-1 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 8.100,00 ден.

40. Марка Volkswagen, тип Golf, не е во возна состојба. Број на шасија WVW3Z1GZMW692990, проценето со проценка бр.СВ V 77/2015-1 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 24.500,00 ден

41. Марка Ford, тип Fiesta, не е во возна состојба. Број на шасија VS6XXWPFBN420072, проценето со проценка бр.СВ V 77/2015-1 од 14.05.2015 година.

почетна цена: 18.800,00 ден

42. Марка Mercedes, тип S 350 TD, со регистарска ознака C721BP, број на шасија WDB1401341A193415, година на производство 1994, работна зафатнина 3500 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 108.000,00 ден

43. Марка Opel, тип Vectra, со регистарска ознака KU-1157-AB, број на шасија WOLOBF19W1354036, година на производство 1998, боја на каросеријата сребрена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 55.400,00 ден

44. Марка Volkswagen, тип Golf GL 2.0 I, со регистарска ознака SK-384-SR, број на шасија WVWZZZ1HZPP427569, година на производство 1993, сила на мотор 85 kw, боја на каросеријата 76 црвена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 17.800,00 ден

45. Марка Ford, тип Escort 1.6, со регистарска ознака SK-556-SR, број на шасија WFOAXXGCAAME74902, година на производство 1991, сила на мотор 77 kw, работна зафатнина 1598 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 19.500,00 ден

46. Марка Hyundai, тип Jeep Galoper, со регистарска ознака SK-782-RO, број на шасија KMXKNE1CP1U422205, година на производство 2001, сила на мотор 73 kw, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 46.500,00 ден

47. Марка Ford, тип Mondeo, со регистарска ознака SK-247-PH, број на шасија WFOMXXGGBNXY44958, година на производство 1999, сила на мотор 66 kw, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 33.000,00 ден

48. Марка Fiat, тип cinquecento, со регистарска ознака SK-326-HN, број на шасија ZFA17000001078903, година на производство 1998, сила на мотор 28 kw, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 8.000,00 ден

49. Марка Seat, тип Ibiza 1.4, со регистарска ознака SK-214-LL, број на шасија VSSZZZ6KZ12244969, година на производство 2001, сила на мотор 44 kw, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 62.100,00 ден

50. Марка Audi, тип A6 quattro, со регистарска ознака SK-013-AA (SK-339-JH), број на шасија WAUZZZ4AZTN023963, година на производство 1995, сила на мотор 110, работна зафатнина 2598 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 52.000,00 ден

51. Марка Mitsubishi, тип Pajero 2.8, со регистарска ознака SK-525-IO, број на шасија JMYHNV306XJ00375, година на производство 1999, сила на мотор 92 kw, работна зафатнина 2800 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 147.600,00 ден

52. Марка Lancia, тип Prisma ds, со регистарска ознака SK-258-KH, број на шасија ZLA831AB003220669, година на производство 1986, сила на мотор 59 kw, работна зафатнина 1911 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 15.200,00 ден

53. Марка Mercedes, тип E 200, со регистарска ознака SK-067-AA (SK-113-TS), број на шасија WDB210035-1A-936629, година на производство 1999, сила на мотор 100 kw, работна зафатнина 1998 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 88.600,00 ден

54. Марка Peugeot 206, тип XR 1.9 D, со регистарска ознака SK-240-KO, број на шасија VF32AWJYF41669621, година на производство 2001, сила на мотор 51kw, работна зафатнина 1868 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 62.000,00 ден

55. Марка Toyota Avensis, тип 1.8 Sedan, со регистарска ознака SK-427-PT, број на шасија SB153ZBN10E027443, година на производство 2001, сила на мотор 95 kw, работна зафатнина 1794 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 70.000,00 ден

56. Марка BMW, тип 325 i Coupe, со регистарска ознака SK-362-SA, број на шасија WBABF31090EF17131, година на производство 1993, сила на мотор 141 kw, боја на каросеријата црна, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 60.000,00 ден

57. Марка Fiat, тип Uno 1.0, со регистарска ознака SK-118-MA, број на шасија ZFA146A0000109701, година на производство 2002, сила на мотор 34 kw, со работна зафатнина 999 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 12.900,00 ден

58. Марка Hyundai, тип Lantra 1.6/16V, со регистарска ознака SK-982-TE, број на шасија KMHJF31RPNV247358, година на производство 1993, сила на мотор 84 kw, работна зафатнина 1596 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 22.000,00 ден

59. Марка Rover, тип 216 1.6, со регистарска ознака SK-064-SC, број на шасија SAXXWWCN2BDO96149, година на производство 1994, сила на мотор 90 kw, боја на каросеријата црвена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 25.500,00 ден

60. Марка Audi, тип A8 4.2, со регистарска ознака SK-0005-AA (SK-868-FS), број на шасија WAUZZZ4DZSN003421, година на производство 1995, сила на мотор 220 kw, работна зафатнина 4178 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 150.000,00 ден

61. Марка Volkswagen, тип Bora 1.9 tdi, со регистарска ознака SK-249-US, број на шасија WVWZZZ1JZXW730801, година на производство 1999, сила на мотор 66kw, боја на каросеријата црна, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 74.900,00 ден

62. Марка Mercedes, тип 350 TD, со регистарска ознака SK-014-AA (SK-010-JU), број на шасија WDV140134A1A231905, година на производство 1994, сила на мотор 110 kw, работна зафатнина 2590 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 111.000,00 ден

63. Марка Chrysler, тип Jeep Grand, со регистарска ознака SK-0614-AC, со број на шасија 1J4GWB842YY133012, година на производство 2000, сила на мотор 103 kw, работна зафатнина 3124 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 152.600,00 ден

64. Марка Audi, тип A4 1.8, со регистарска ознака SK-035-AA (SK-035-PD), број на шасија WAUZZZ8DZSA072668, година на производство 1995, сила на мотор 92 kw, работна зафатнина 1781 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 44.300,00ден

65. Марка Opel, тип Astra 1.7 td, со регистарска ознака SK-493-TZ, број на шасија WOLOTGF69Y5101344, година на производство 1999, сила на мотор 50 kw, боја на каросеријата 75 црвена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 62.500,00ден

66. Марка Ford, тип Mondeo 2.0 16 v, со регистарска ознака SK-216-OT, број на шасија WFONXXGBNTR46031, година на производство 1996, сила на мотор 100kw, работна зафатнина 1988 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 39.000,00 ден

67. Марка Seat, тип Ibiza 1.4, со регистарска ознака SK-363-KD, број на шасија VSSZZZ6KR1R125915, година на производство 2000, сила на мотор 44 kw, работна зафатнина 1390 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 55.200,00 ден

68. Марка Audi, тип A6, со регистарска ознака SK-1951-AC, број на шасија WAUZZZ4AZSN086356, година на производство 1995, сила на мотор 110 kw, работна зафатнина 1984 cm<sup>3</sup>, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-9/2015 од 13.07.2015 година.

почетна цена: 60.000,00 ден

69. Марка Fiat, тип Тиро 1.7 D, со регистарска ознака SK-379-LU, број на шасија ZFA16000002580802, година на производство 1994, работна зафатнина 1793 cm<sup>3</sup>,

боја на каросеријата металик, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:24.600,00 ден

70. Марка BMW, тип 320i, број на шасија WBABA110X02151603, година на производство 1988, работна зафатнина 1993 cm<sup>3</sup>, боја на каросеријата црна, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:32.000,00 ден

71. Марка Golf, тип 2 CL, број на шасија VVWZZZ19ZJW426441, боја на каросеријата трула вишна, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена: 16.500,00 ден

72. Марка Yamaha, тип 125, број на шасија 35E-015130, боја на каросеријата црвена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена: 7.200,00 ден

73. Марка Lincoln, тип таун саг, број на шасија 1LNLM81WOVY626462, боја на каросеријата бела, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:210.000,00 ден

74. Марка BMW, тип 325 I cabrio, со регистарска ознака SG-236164, број на шасија WBABV1100OEB92613, година на производство 1991, боја на каросеријата црна, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена: 40.000,00 ден

75. Марка Volkswagen, тип Golf 2 GTI, број на шасија VVWZZZ19ZJW732924, година на производство 1989, боја на каросеријата црвена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:16.500,00 ден

76. Марка Ford, тип escort TD, број на шасија WFONXXBVBANXE48570, боја на каросеријата темно сина, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:24.900,00 ден

77. Марка Mazda, тип 323 i, број на шасија JMZBG14F200138577, година на производство 1990, боја на каросеријата црна, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена: 18.600,00 ден

78. Марка Toyota, тип Carina xli, број на шасија JT164ATK000013552, година на производство 1993, боја на каросеријата темно сива, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:25.500,00 ден

79. Марка Toyota, тип Corola, со регистарска ознака SK-740-SE, број на шасија JT172CEA008003967, година на производство 1994, боја на каросеријата темно сива, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:20.400,00 ден

80. Марка Kia, тип Pride, број на шасија KNEDA2322WK083230, боја на каросеријата темно сива, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:11.100,00 ден

81. Марка Audi, тип 80, со регистарска ознака 161-KS-678, број на шасија WAUZZZ8CZPA269093, година на производство 1994, боја на каросеријата бела, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:40.000,00 ден

82. Марка Volkswagen, тип Golf 2 cl, број на шасија VVWZZZ17ZFW224330, боја на каросеријата сиво-зелена, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:20.400,00 ден

83. Марка Volkswagen, тип Golf 2, со регистарска ознака SK-160-RO, број на шасија VVWZZZ19ZGW475645, година на производство 1990, боја на каросеријата бела, не е во возна состојба, проценето со проценка бр.СВ V 77-8/2015 од 31.07.2015 година.

почетна цена:16.800,00 ден

## Член 2

Продажбата за секое возило од член 1 од оваа одлука да се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, со почетна цена согласно проценетата вредност од Бирото за судски вештачења наведена во член 1 од оваа одлука, која претставува почетна цена за електронското јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <http://e-aukcii.finance.gov.mk>.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12792/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 6488.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука на Државниот архив на Република Македонија се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб, на КП 13829/2, КО Центар 1 – Скопје, ИЛ 95655 сопственост на Република Македонија и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К6, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К6, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 1475 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К7, број 1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 212 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К7, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К7, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 1311 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К8, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 30 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К8, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 494 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К8, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 808 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат МК8, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 15 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат МК8, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 513 м<sup>2</sup>;

Дел од една идеална третина од подземните гаражи и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 772 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда КПП, со внатрешна површина од 27 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 149 м<sup>2</sup>;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен дел од зграда КПП, со внатрешна површина од 25 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 15 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 24 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 21 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 3, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 27 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 887 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда КПП, со внатрешна површина од 27 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 90 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од зграда КПП, со внатрешна површина од 26 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 41 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 3, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 13 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 21 м<sup>2</sup>;
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 4, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 24 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 13 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 49 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 956 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 413 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 2 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 56 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 264 м<sup>2</sup>;

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12843/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6489.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука на Уставниот суд на Република Македонија се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“, бб на КП 13829/2, КО Центар 1 – Скопје, ИЛ 95655 сопственост на Република Македонија, и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 160 м<sup>2</sup>;
  - Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м<sup>2</sup>;
  - Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 837 м<sup>2</sup>;
  - Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К5, број 1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина од 120 м<sup>2</sup>;
  - Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К5, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м<sup>2</sup>;
  - Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат К5, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 875 м<sup>2</sup>;
- Дел од една идеална третина од подземните гаражи и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 772 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда КГП, со внатрешна површина од 27 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 149 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен дел од зграда КГП, со внатрешна површина од 25 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 15 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 2, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 24 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 21 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-1, број 3, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 27 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 887 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда КГП, со внатрешна површина од 27 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 90 м<sup>2</sup>;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од зграда КГП, со внатрешна површина од 26 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 41 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 3, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 13 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 21 м<sup>2</sup>;
- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 2, кат ПО-2, број 4, намена на посебен дел од зграда ДЗД, со внатрешна површина од 24 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-2, број 2, намена на посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 13 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 49 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 956 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-2, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 413 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 2 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 56 м<sup>2</sup>;
- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат ПО-1, број 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 264 м<sup>2</sup>.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12845/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

6490.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

#### Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за пренесување на правото на користење на недвижен имот број 23-2318/1 од 12.5.2003 година, („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2003).

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12880/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 6491.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА САЛА „БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ“ СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски ДООЕЛ“ Скопје бр. 09-4844/3 од 22.12.2015 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-13182/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 6492.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски бр.09-5392/2 од 22.12.2015 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-13182/2  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 6493.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура бр. 09-5083/6 од 22.12.2015 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-13182/3  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 6494.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**

## Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура бр.42-12315/5 од 21 декември 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 223/15).

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-13182/4  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

6495.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2015 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ОД АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се иззема од стопанисување недвижната ствар- деловен простор, со вкупна површина од 121 м2, кој се наоѓа на ул. 11 Октомври, Куманово, на КП бр. 14812, КО Куманово, зграда 1, намена Деловна зграда вон стопанството, влез 1, приземје, запишан во Имотен лист бр. 46421, сопственост на Република Македонија, од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13393/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6496.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија, и тоа премер на објектот кој претставува партерно уредување на просторот над Подземното паркиралиште за Македонска опера и балет на локалитетот „Мал Ринг“ на Кеј „Димитар Влахов“ бб, во Скопје, на КП 9505/2, КП 9505/3, КП 9506/3, КП 9506/7, КП 9506/8, КП 9506/10, КП 9506/13, КП 9507/2, КП 9508/5, КП 9508/6, КП 9522/3, КП 13829/4, КП 13829/9, КП 13829/10 и КП 13829/12 КО Центар 1 Скопје.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13424/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6497.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.12.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар - деловна просторија, во зграда број 2, влез 1, приземје со површина од 660 м2, која се наоѓа на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 4, на КП бр. 9521, КО Центар 1, евидентиран во Имотен лист број 9099, сопственост на Република Македонија.

**Член 2**

Давањето во закуп на недвижна ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наднавање, преку електронски систем за јавно наднавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ IV 298/15 од 25.12.2015 година, во која е процената вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 34.083.177,00 денари.

Висината на почетната месечната закупнина изнесува 0,5 % од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член, и истата изнесува 170.416,00 денари.

Јавното наднавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

[www.e-aukcii.finance.gov.mk](http://www.e-aukcii.finance.gov.mk).

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13465/1  
29 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

6498.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ТЕТОВО**

1. Идриз Мустафа се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово, се именува Африм Шехапи.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13421/1  
20 октомври 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**6499.**

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - „ЖЕЛЕЗНИЧАР“**  
**- СКОПЈЕ**

1. Решат Али се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - „Железничар“ - Скопје.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - „Железничар“ - Скопје, се именува Седула Усеини.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13426/1  
20 октомври 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**6500.**

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ**  
**НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СКОПЈЕ**

1. Ридван Ибраими се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје, се именува Авдиљ Битиќи.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13428/1  
20 октомври 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**6501.**

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА**  
**- СКОПЈЕ**

1. Фета Мустафа се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје, се именува Сефи Шабани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13431/1  
20 октомври 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**6502.**

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА**  
**ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА**  
**МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ**

1. Ибраим Исмаилоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје, се именува Бесим Алиу.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13433/1  
20 октомври 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**6503.**

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА**  
**РЕВМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Агим Џелили се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје, се именува Азиз Алили.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13434/1      Претседател на Владата  
20 октомври 2015 година      на Република Македонија,  
Скопје      м-р **Никола Груевски**, с.р.

**6504.**

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ

1. Бурим Алили се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија – Скопје, се именува Агрон Пајазити.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13435/1      Претседател на Владата  
20 октомври 2015 година      на Република Македонија,  
Скопје      м-р **Никола Груевски**, с.р.

**6505.**

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Башким Исмаили се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје, се именува Назми Рамани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13437/1      Претседател на Владата  
20 октомври 2015 година      на Република Македонија,  
Скопје      м-р **Никола Груевски**, с.р.

**6506.**

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Наим Исмаили се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје, се именува Авдуљ - Селам Селами.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-13438/1      Претседател на Владата  
20 октомври 2015 година      на Република Македонија,  
Скопје      м-р **Никола Груевски**, с.р.

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

**6507.**

Врз основа на член 134-а став (11) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), министерот за економија донесе

#### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИН- ФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ И УПРА- ВУВАЊЕ СО ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА КАЈ ЛИЦАТА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР

##### Член 1

Во Правилникот за информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/15), членот 17 се менува и гласи:

„(1) Одредбата од член 7 став (2) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 јануари 2017 година.

(2) Одредбите од член 8 ставови (1) и (2) од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 февруари 2017 година.

(3) Одредбата од член 8 став (3) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 јули 2017 година.

(4) Одредбата од член 9 став (1) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2017 година.

(5) Одредбата од член 10 став (2) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 15 февруари 2017 година.

(6) Одредбата од член 11 став (1) од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 август 2017 година.“

#### Член 2

Во членот 18 зборовите: „1 јануари 2016“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2017 година“.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-4276/5  
25 декември 2015 година  
Скопје

Министер за економија,  
**Беќим Неџири, с.р.**

**6508.**

Врз основа на член 15-ж став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), министерот за економија донесе

### **П РА В И Л Н И К** **ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА АУКЦИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на користење на Електронскиот систем за електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.

#### Член 2

Електронскиот систем за електронска аукција (во понатамошниот текст: ЕСЕА) содржи програми што овозможуваат далечинска комуникација и размена на податоци и е достапен на интернет страницата.

#### Член 3

ЕСЕА врши шифрирање на примените податоци и за време на спроведувањето на електронските аукции го оневозможува откривањето на идентитетот на учесниците на електронската аукција.

Комуникацијата помеѓу корисниците и ЕСЕА се одвива на апликативно ниво преку шифрирана (SSL) комуникација.

#### Член 4

За најава, користење на функционалностите и преземање дејствија преку ЕСЕА корисниците ги употребуваат истите кориснички имиња и лозинки кои ги користат за поставување на огласите на Електронскиот систем за јавни набавки (во понатамошниот текст: ЕСЈН)

Корисничкото име важи за целото времетраење на користењето на ЕСЕА.

#### Член 5

Јавниот партнер го користи ЕСЕА за спроведување на електронската аукција и преземање на извештајот од текот на аукцијата.

#### Член 6

Економскиот оператор откако ќе биде поканет на аукција треба да има активиран профил (корисничко име/е-маил и лозинка) кои ќе ги користи на ЕСЕА за учество на електронска аукција.

#### Член 7

Електронска аукција на ЕСЕА може да биде позитивна (зголемување на вредноста - наддавање) и/или негативна (намалување на вредноста - поддавање) и истата се спроведува на цена изразена во денари како апсолутен износ или цена изразена во ЕУР или процент (%).

#### Член 8

Во постапка со електронска аукција во која критериум е економски најповолна понуда, пред закажување на електронската аукција Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство прави целосна евалуација на првично поднесените понуди, при што доделува бодови за секој елемент на критериумот.

Врз основа на спроведената евалуација и доделените бодови, ги внесува вкупните бодови и износот на цената (критериумот за аукција) и се формира почетна ранг листа на квалификувани кандидати.

На електронска аукција која се спроведува во постапка во која како критериум е избран економски најповолна понуда, понудувачите може да ги намалуваат

или зголемуваат своите првично поднесени цени/проценти, додека бодовите доделени за останатите елементи остануваат непроменети.

#### Член 9

Понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во претходната фаза на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство во хартиена форма потребно е да бидат регистрирани со активен профил во ЕСЕА за да можат да бидат покачени на електронската аукција.

Јавниот партнер преку ЕСЕА закажува електронска аукција при што го определува денот и часот на започнување и затворање на аукцијата, минималните и максималните прагови на намалување и зголемување кои се дозволени во процесот на негативно и позитивно наддавање, ги внесуваат економските оператори кои ја поминале хартиената евалуација и ги известува сите понудувачи кои доставиле прифатливи понуди. Почетната цена/критериум за негативното и/или позитивно наддавање се генерира на ЕСЕА врз основа на првично поднесените цени од прифатливите понуди.

Доколку во постапка која се спроведува во хартиена форма и завршува со електронска аукција се поднесени првични понуди со исти цени, при закажувањето на електронската аукција, прв се внесува понудувачот кој прв ја поднел понудата.

Минималното времетраење на една електронска аукција е 30 минути.

На ЕСЕА не може да се спроведе електронска аукција за време на државни празници и неработни денови и пред 08.30 и по 16.30 часот во работни денови.

#### Член 10

Јавниот партнер преку ЕСЕА го поканува единствениот понудувач да поднесе конечна цена при што го определува денот и времетраењето на поднесување на конечна цена.

Почетната цена за поднесување на конечна цена се генерира на ЕСЕА врз основа на првично поднесената цена од прифатливата понуда.

Минималното времетраење за поднесување на конечна цена е 15 минути. На ЕСЕА не може да се овозможи поднесување на конечна цена за време на државни празници и неработни денови и пред 08.30 и по 16.30 часот во работни денови.

#### Член 11

Јавниот партнер преку ЕСЕА испраќа покана за учество на електронската аукција до сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди и кои се регистрирани со активиран профил во ЕСЕА во која се содржани информациите од членот 9 став 2 на овој правилник.

Јавниот партнер преку ЕСЕА испраќа покана за поднесување на конечна цена до единствениот понудувач кој е регистриран со активиран профил во која се содржани информациите од член 10 став 1 на овој правилник.

Поканата за учество на електронската аукција се испраќа истовремено до регистрираната адреса на е-пошта на лицето наведено како контакт лице во понудата.

Секој регистриран и активиран корисник од економскиот оператор може да учествува на електронската аукција, при што само корисникот од економскиот оператор кој прв поднел намалена или зголемена цена може да ја заврши електронската аукција.

#### Член 12

Доколку во постапката со електронска аукција критериум е најниска цена, тогаш како почетна цена во ЕСЕА се поставува најниската цена од сите понуди што претходно се евалуирани и прифатени за учество на електронската аукција.

Доколку во постапката со електронска аукција критериум е економски најповолна понуда, како почетна цена на секој квалификуван понудувач ќе биде поставена неговата првично поднесена цена.

#### Член 13

За да може да се спроведе електронска аукција на ЕСЕА потребно е во постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство да има најмалку две првични прифатливи понуди.

#### Член 14

ЕСЕА автоматски го продолжува времето за негативно и/или позитивно наддавање за дополнителни три минути, секогаш кога во последните три минути од времето определено за негативно или позитивно наддавање се поднесе нова цена. ЕСЕА врши континуирано автоматско продолжување на времето за дополнителни три минути се додека во последните три минути се доставува нова цена.

Електронската аукција автоматски се затвора доколку во последните три минути не се достави нова цена.

Продолжувањето на електронската аукција за дополнителни три минути, не влијае врз текот на друга електронска аукција каде што учествува ист економски оператор, доколку настане временско преклопување на истите.

Поднесувањето на конечна цена автоматски се затвора по истекот на времето на поднесување на конечна цена или по поднесување на конечна цена. Единстве-

ниот понудувач ја поднесува конечната цена во ЕСЕА само еднаш, а доколку не поднесе цена првично понудената цена ќе се смета за конечна.

#### Член 15

Во ЕСЕА може да се врши промена на информациите од членот 9 на овој правилник сè до почетокот на електронската аукција и за истото се известуваат избраните квалификувани понудувачи.

#### Член 16

Доколку настане техничка грешка или пад, односно достапност на ЕСЕА (во натамошниот текст: техничка грешка), при што економските оператори се оневозможени од учество на електронска аукција или поднесување на конечна цена, тогаш администраторот на ЕСЕА го продолжува времетраењето на аукцијата за период еднаков на периодот во кој што ЕСЕА бил во прекин, односно, во случај да истекол рокот, овозможува презаказување на електронската аукција и на поднесувањето на конечна цена.

Доколку е пријавен проблем од страна на корисник на ЕСЕА, се врши детална анализа и доколку се утврди дека имало техничка грешка, администраторот на ЕСЕА, во зависност од природата на техничката грешка:

- овозможува презаказување на аукцијата,
- овозможува продолжување на аукцијата,
- овозможува презаказување на поднесувањето на конечна цена, или
- овозможува надминување на техничката грешка при користење на ЕСЕА во сите случаи каде тоа е можно.

Техничка грешка на ЕСЕА не претставува прекин на интернет врската кај економскиот оператор, неправилно користење на апликацијата на ЕСЕА од страна на економскиот оператор или друг технички проблем со неговиот информациски систем.

#### Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-7957/1

25 декември 2015 година  
Скопје

Министер за економија,  
Беќим Неџири, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

### 6509.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 192/15), министерот за образование и наука донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР

#### Член 1

Со овој правилник се утврдува формата и содржината на уверението за положен испит за директор.

#### Член 2

Уверението за положен испит за директор се печати на бела хартија со димензии А-4 формат.

Образецот на Уверението за положен испит за директор е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот на Уверението од став 1 на овој член содржи: грб на Република Македонија, назив “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР”, називот на уверението „Уверение за положен испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом или работнички универзитет за доживотно учење”, име, татково име, презиме, датум и место на раѓање на лицето кое го положило испитот за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом или работнички универзитет за доживотно учење, ден на полагање на испитот, деловоден број и датум на издавање на уверението, потпис на претседателот на Испитната комисија, потпис на директорот/заменик на директорот на Државен испитен центар и место за печат.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 192/15).

Бр. 20-19109/1

22 декември 2015 година  
Скопје

Министер  
за образование и наука,  
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР

**УВЕРЕНИЕ  
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР НА**

\_\_\_\_\_ (основно училиште, средно училиште, ученички дом или отворен граѓански универзитет за доживотно учење)

Лицето \_\_\_\_\_,

(име, татково име и презиме)

роденaна \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_

(датум на раѓање)

(место на раѓање)

**ГО ПОЛОЖИ ИСПИТОТ ЗА ДИРЕКТОР НА**

\_\_\_\_\_ (основно училиште, средно училиште, ученички дом или отворен граѓански универзитет за доживотно учење)

На ден \_\_\_\_\_

Деловоден број и датум на издавање на Уверението \_\_\_\_\_

Државен испитен центар

Претседател на Испитната комисија,

Директор/заменик на директорот,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

МП

## СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6510.

Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на сто и третата седница одржана на 30.12.2015 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ГЕВГЕЛИЈА

I

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелија се избира:

1. Василка Садикова Ковачева.

II

Оваа одлука влегува во сила на ден 1.1.2016 година, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОИ. Бр. 7/15 Совет на јавните обвинители  
30 декември 2015 година на Република Македонија  
Скопје Претседател,  
Петар Аневски, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

6511.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РАКОВИ СО ПОТЕКЛО ОД БАНГЛАДЕШ КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за задолжително лабораториско испитување на ракови со потекло од Бангладеш кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/10).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-8732/3 Агенција за храна и  
25 декември 2015 година ветеринарство  
Скопје Директор,  
м-р Зоран Поповски, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

6512.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година и Заклучокот бр.02-7050/6 од 18.12.2015 година, во врска со писменото барање поднесено од страна на физичкото лице Едем Салифоски од с.Преглово, општина Пласница, заверено со наш Уп 1 бр.03-142 од 18.05.2015 година, и Заклучокот бр.02-7152/3 од 29.12.2015 година, на својата 42-ра седница одржана на 29.12.2015 година, ја донесе следната

### О Д Л У К А ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДО- ДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО

1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Пласница, кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ, и тоа: 103.0 MHz.

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и не може да се пренесува на друго лице.

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/14, 76/15), кои се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација.

4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ согласно со Законот за електронските ко-

муникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 139/15) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на следните критериуми, на следниот начин на бодирање:

|                                                                                                                                                                                               |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1. Предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production) и продукција на македонски аудио дела                                                | .....     | 17 бода |
| предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production), во текот на неделата                                                                   |           |         |
| ад 5% до 10% од говорниот дел од програмата                                                                                                                                                   | ...5 бода |         |
| ад 10% до 15% од говорниот дел од програмата                                                                                                                                                  | ...8 бода |         |
|                                                                                                                                                                                               |           |         |
| застапеност на македонски аудио дела (изворно создадена програма), во текот на денот                                                                                                          |           |         |
| д 50% до 60% од говорниот дел од програмата                                                                                                                                                   | ...5 бода |         |
| д 60% од говорниот дел од програмата                                                                                                                                                          | ...9 бода |         |
|                                                                                                                                                                                               |           |         |
| 2. Квалитет, жанровска и тематска разновидност на содржките                                                                                                                                   | .....     | 17 бода |
| до 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата                                                                                                                                     | .10 бода  |         |
| ад 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата                                                                                                                                     | .17 бода  |         |
|                                                                                                                                                                                               |           |         |
| 3. Застапеност на програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура                                                                                                   | .....     | 17 бода |
| програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура, емитувани на годишно ниво                                                                                          |           |         |
| 20 часа во текот на годината                                                                                                                                                                  | ...5 бода |         |
| д 20 часа во текот на годината                                                                                                                                                                | ...8 бода |         |
|                                                                                                                                                                                               |           |         |
| емитувана инструментална музика од македонски автори, вокална и/или вокално-инструментална музика на јазикот/јазиците на кој/кои ќе се емитира говорниот дел од програмата, во текот на денот |           |         |
| д 40% до 60% од вкупно емитираната музика                                                                                                                                                     | ...5 бода |         |
| д 60% од вкупно емитираната музика                                                                                                                                                            | ...9 бода |         |

|                                                                                                                                                                  |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 4. Застапеност на информации и содржини од значење за подрачјето во кое ќе се емитира програмскиот сервис (информации од локален карактер), во текот на неделата | .....     | 7 бода   |
| 3 часа од говорниот дел од програмата                                                                                                                            | ...4 бода |          |
| д 3 часа од говорниот дел од програмата                                                                                                                          | ...7 бода |          |
|                                                                                                                                                                  |           |          |
| 5. Бројот и структурата на вработените потребни за вршење на дејноста                                                                                            |           | 7 бода   |
| 1. број на вработени                                                                                                                                             |           |          |
| - До 4 вработени                                                                                                                                                 | 2 бода    |          |
| - Над 4 вработени                                                                                                                                                | 4 бода    |          |
|                                                                                                                                                                  |           |          |
| 2. структура на вработените                                                                                                                                      |           |          |
| - До 2 новинари                                                                                                                                                  | 2 бода    |          |
| - Над 2 новинари                                                                                                                                                 | 3 бода    |          |
|                                                                                                                                                                  |           |          |
| 6. Технички услови за производство на програмите                                                                                                                 |           | 7 бода   |
|                                                                                                                                                                  |           |          |
| 7. Понудено време на дневно емитирана програма                                                                                                                   | .....     | 7 бода   |
| 10 до 17 часа                                                                                                                                                    | ...4 бода |          |
| д 17 часа                                                                                                                                                        | ...7 бода |          |
|                                                                                                                                                                  |           |          |
| 8. Просторни услови за вршење на дејноста                                                                                                                        |           | 7 бода   |
|                                                                                                                                                                  |           |          |
| 9. Финансиската способност за остварување на дејноста и понудените гаранции                                                                                      |           | 7 бода   |
|                                                                                                                                                                  |           |          |
| 10. Понуден рок на започнување со вршење на дејноста                                                                                                             |           | 7 бода   |
| 6 месеци од денот на издавање на дозволата                                                                                                                       | ...7 бода |          |
| д 6 месеци од денот на издавање на дозволата                                                                                                                     | ...4 бода |          |
|                                                                                                                                                                  |           |          |
| Вкупно                                                                                                                                                           |           | 100 бода |

6. За дозволата за радио емитирање се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за

форматите на програмските сервиси на радиодифузери („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програми („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14).

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронски комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.161/14).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.

8. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна иззачена моќност (EPI), насоченоста на антенискиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.

Конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, секој работен ден од 8,00 до 16,00 часот.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 50.000 (педесет илјади) денари на жиро сметка: 300000000618023, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

10. Пријавата се поднесува до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за емитување на радио програмски сервис на локално ниво - општина Пласница“.

Пријавата, со придружната документација од член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока.

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, нема да бидат разгледувани.

Дополнителни информации, во врска со објавениот јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;

- за сопственичката структура и кадровските услови: м-р Магдалена Давидовска Довлева тел: 02/3103-431;

- за техничките и просторните услови: Арѓенд Целили тел: 02/3103-407;

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ 02/3103-433; Весна Симоновска 02/3103-437 за општи податоци и правни прашања: Цветанка Митревска тел: 02/3103-415; м-р Ивона Муфишева Алексоска тел: 02/3103-413.

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во точка 12 на оваа одлука.

Информацијата за денот и часот на јавното отварање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: [www.avmu.mk](http://www.avmu.mk).

14. Одлуката за доделување на дозволата за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на оваа одлука.

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.

15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, а влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### О б р а з л о ж е н и е

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на ден 18.05.2015 година, беше доставено писмено барање (Уп 1 бр.03-142 – прилог бр.5) од стра-

на на физичкото лице Едем Салифоски од с.Преглово, општина Пласница, за отварање на локална радиостаница на подрачјето на општина Пласница.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 09.06.2015 година, се обрати со писмен допис до Агенцијата за електронски комуникации за да побара информација дали на ова локално подрачје има слободни фреквенции (допис бр.03-3909/1). Агенцијата за електронски информации, на 10.07.2015 година, одговори дека „врз основа на извршена првична анализа од страна на Секторот за радиокомуникации, утврдено е дека постои можност за доделување фреквенција за емитување радио програма на територијата на општина Пласница“. Исто така, Агенцијата за електронски комуникации достави податоци за радиофреквенција, Информација, бр.0808-2197/4 од 25.12.2015 година (наш бр.03-7125/2 од 28.12.2015 година), преку која ќе се емитува радио програмата на територијата на општина Пласница, и тоа: 103.0 MHz.

Во членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е предвидено дека „Доколку согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој закон, како и од аспект на потребите на публиката. За да ги утврди потребите на публиката за телевизиско или радио емитување во соодветната сервисна зона, како и за видот, односно форматот на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата може да спроведе јавно истражување“.

Друштвото за трговија и услуги „СВОТ“ ДООЕЛ од Скопје, кое во соодветна постапка за јавна набавка беше избрано да изработи студија и да спроведе јавно истражување, на ден 10.12.2015 година до Агенцијата достави „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола, од аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на публиката“, заверена со наш бр.03-6961/1, која е објавена на веб страницата на Агенцијата на 15.12.2015 година.

Првиот дел од Студијата се однесува на оправданоста за објавување јавен конкурс од аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Овој дел од студијата е поделен на два дела, при што првиот дел претставува анализа на пазарот која се однесува на импликациите кои би ги имал евентуалниот влез на нов субјект, а вториот дел претставува анализа на постоечката медиумска понуда како и стратешките насоки за развој на аудио и аудиовизуелните медиуми во Македонија. Вториот дел од Студијата се однесува на оправданоста за објавување јавен конкурс од аспект на потребите на публиката.

Во врска со оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, според наодите на Студијата „постои оп-

равданост да се објави оглас во оние локални подрачја во коишто нема ниту едно локално радио, а постои заинтересираност за инвестирање во локална радиостаница“.

Согласно напред наведеното, а поради тоа што со напред наведената Студија бр.03-6961/1 од 10.12.2015 година се утврди дека постои оправданост да се објави оглас во оние локални подрачја во коишто нема ниту едно локално радио, а постои заинтересираност за инвестирање во локална радиостаница, врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година и Заклучокот бр.02-7050/6 од 18.12.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 42-та седница, одржана на 29.12.2015 година, донесе Одлука како

во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, која влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-1228  
29 декември 2015 година  
Скопје

Агенција за аудио и  
аудиовизуелни медиумски  
услуги  
Претседател на Советот  
Лазо Петрушевски, с.р.

## 6513.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година и Заклучокот бр.02-7050/7 од 18.12.2015 година, во врска со писменото барање поднесено од страна на физичкото лице Глигор Арсов од Штип, заверено со наш арх.бр.03-48 од 08.06.2015 година, и Заклучокот бр.02-7152/2 од 29.12.2015 година, на својата 42-ра седница одржана на 29.12.2015 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДО-**  
**ДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ**  
**НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО**

1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитирање на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Карбинци, кој ќе се емитира преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ, и тоа: 96.0 MHz.

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и не може да се пренесува на друго лице.

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/14, 76/15), кои се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација.

4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 39/14, 188/14, 44/15, 139/15) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на следните критериуми, на следниот начин на бодирање:

|                                                                                                                                                |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1. Предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production) и продукција на македонски аудио дела | .....     | 17 бода |
| предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production), во текот на неделата                    |           |         |
| над 5% до 10% од говорниот дел од програмата                                                                                                   | ...5 бода |         |
| над 10% до 15% од говорниот дел од програмата                                                                                                  | ...8 бода |         |
| застапеност на македонски аудио дела (изворно создадена програма), во текот на денот                                                           |           |         |
| над 50% до 60% од говорниот дел од програмата                                                                                                  | ...5 бода |         |
| над 60% од говорниот дел од програмата                                                                                                         | ...9 бода |         |
| 2. Квалитет, жанровска и тематска разновидност на содржините                                                                                   | .....     | 17 бода |

|                                                                                                                                                                                               |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| до 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата                                                                                                                                     | .10 бода  |         |
| над 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата                                                                                                                                    | .17 бода  |         |
| 3. Застапеност на програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура                                                                                                   | .....     | 17 бода |
| програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура, емитирани на годишно ниво                                                                                          |           |         |
| до 20 часа во текот на годината                                                                                                                                                               | ...5 бода |         |
| над 20 часа во текот на годината                                                                                                                                                              | ...8 бода |         |
| емитирана инструментална музика од македонски автори, вокална и/или вокално-инструментална музика на јазикот/јазиците на кој/кои ќе се емитира говорниот дел од програмата, во текот на денот |           |         |
| над 40% до 60% од вкупно емитираната музика                                                                                                                                                   | ...5 бода |         |
| над 60% од вкупно емитираната музика                                                                                                                                                          | ...9 бода |         |
| 4. Застапеност на информации и содржини од значење за подрачјето во кое ќе се емитира програмскиот сервис (информации од локален карактер), во текот на неделата                              | .....     | 7 бода  |
| до 3 часа од говорниот дел од програмата                                                                                                                                                      | ...4 бода |         |
| над 3 часа од говорниот дел од програмата                                                                                                                                                     | ...7 бода |         |
| 5. Бројот и структурата на вработените потребни за вршење на дејноста                                                                                                                         |           | 7 бода  |
| 1. број на вработени                                                                                                                                                                          |           |         |
| - До 4 вработени                                                                                                                                                                              | 2 бода    |         |
| - Над 4 вработени                                                                                                                                                                             | 4 бода    |         |
| 2. структура на вработените                                                                                                                                                                   |           |         |
| - До 2 новинари                                                                                                                                                                               | 2 бода    |         |
| - Над 2 новинари                                                                                                                                                                              | 3 бода    |         |
| 6. Технички услови за производство на програмите                                                                                                                                              |           | 7 бода  |
| 7. Понудено време на дневно емитирана програма                                                                                                                                                | .....     | 7 бода  |
| до 10 до 17 часа                                                                                                                                                                              | ...4 бода |         |
| над 17 часа                                                                                                                                                                                   | ...7 бода |         |
| 8. Просторни услови за вршење на дејноста                                                                                                                                                     |           | 7 бода  |

|                                                                             |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 9. Финансиската способност за остварување на дејноста и понудените гаранции |           | 7 бода   |
| 10. Понуден рок на започнување со вршење на дејноста                        |           | 7 бода   |
| до 6 месеци од денот на издавање на дозволата                               | ...7 бода |          |
| над 6 месеци од денот на издавање на дозволата                              | ...4 бода |          |
| Вкупно                                                                      |           | 100 бода |

6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програми („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14).

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.161/14).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.

8. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна иззачена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.

Конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македонија“ бр.38, Скопје, секој работен ден од 8,00 до 16,00 часот.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 50.000,00 (педесет илјади) денари на жиро сметка: 300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

10. Пријавата се поднесува до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македонија“ бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за емитување на радио програмски сервис на локално ниво - општина Карбинци“.

Пријавата, со придружната документација од член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока.

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација.

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, нема да бидат разгледувани.

Дополнителни информации, во врска со објавениот јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;

- за сопственичката структура и кадровските услови: м-р Магдалена Давидовска Довлева тел: 02/3103-431;

- за техничките и просторните услови: Арѓенд Целили тел: 02/3103-407;

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ 02/3103-433; Весна Симоновска 02/3103-437

- за општи податоци и правни прашања: Цветанка Митревска тел: 02/3103-415; м-р Ивона Муфисева Алексковска тел: 02/3103-413.

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул. „Македонија“ бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во точка 12 на оваа одлука.

Информацијата за денот и часот на јавното отварање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата: [www.avtmu.mk](http://www.avtmu.mk).

14. Одлуката за доделување на дозволата за радио емитување на програмски сервис, на локално ниво, ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на оваа одлука.

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.

15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, а влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### Образложение

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на ден 08.06.2015 година, беше доставено писмено барање (арх.бр.03-48 – прилог бр.5) од страна на физичкото лице Глигор Арсов од Штип, за отварање на локална радиостаница на подрачјето на општина Карбинци.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 09.06.2015 година, се обрати со писмен допис до Агенцијата за електронски комуникации за да побара информација дали на ова локално подрачје има слободни фреквенции (допис бр.03-3909/1). Агенцијата за електронски информации, на 10.07.2015 година, одговори дека „врз основа на извршена првична анализа од страна на Секторот за радиокомуникации, утврдено е дека постои можност за доделување фреквенција за емитување радио програма на територијата на општина Карбинци“. Исто така, Агенцијата за електронски комуникации достави податоци за радиофреквенција, Информација, бр.0808-2197/4 од 25.12.2015 година (наш бр.03-7125/2 од 28.12.2015 година), преку која ќе се емитува радио програмата на територијата на општина Карбинци, и тоа: 96.0 MHz.

Во членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е предвидено дека „Доколку согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој закон, како и од аспект на потребите на публиката. За да ги утврди потребите на публиката за телевизиско или радио емитување во соодветната сервисна зона, како и за видот, односно форматот на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата може да спроведе јавно истражување“.

Друштвото за трговија и услуги „СВОТ“ ДООЕЛ од Скопје, кое во соодветна постапка за јавна набавка беше избрано да изработи студија и да спроведе јавно истражување, на ден 10.12.2015 година до Агенцијата достави „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола, од аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на публиката“, заверена со наш бр.03-6961/1, која е објавена на веб страницата на Агенцијата на 15.12.2015 година.

Првиот дел од Студијата се однесува на оправданоста за објавување јавен конкурс од аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Овој дел од студијата е поделен на два дела, при што првиот дел претставува анализа на пазарот која се однесува на импликациите кои би ги имал евентуалниот влез на нов субјект, а вториот дел претставува анализа на постоечката медиумска понуда како и стратешките насоки за развој на аудио и аудиовизуелни медиуми во Македонија. Вториот дел од Студијата се однесува на оправданоста за објавување јавен конкурс од аспект на потребите на публиката.

Во врска со оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, според наодите на Студијата „постои оправданост да се објави оглас во оние локални подрачја во коишто нема ниту едно локално радио, а постои заинтересираност за инвестирање во локална радиостаница“.

Согласно напред наведеното, а поради тоа што со напред наведената Студија бр.03-6961/1 од 10.12.2015 година се утврди дека постои оправданост да се објави оглас во оние локални подрачја во коишто нема ниту едно локално радио, а постои заинтересираност за инвестирање во локална радиостаница, врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година и Заклучокот бр.02-7050/7 од 18.12.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 42-та седница, одржана на 29.12.2015 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, која влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-1229  
29 декември 2015 година  
Скопје

Агенција за аудио и  
аудиовизуелни медиумски  
услуги  
Претседател на Советот  
Лазо Петрушевски, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

6514.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/15, 33/15, 192/15 и 215/15) и членовите 28 и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за консалтинг, трговија и услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, на седницата одржана на 30.12.2015 година донесе

**ОДЛУКА  
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија издадена со Одлука УП 1 бр. 47/13 од 09.05.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 70/2013) на Друштво за консалтинг, трговија и услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, се менува поради промена на управител и промена на седиште.

2. Изменетата лиценца е прилог 2 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-47/13  
30 декември 2015 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

**Прилог 1****ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

**1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштво за консалтинг, трговија и услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје,

бул. Партизански Одреди бр. 14, влез 1 кат 5 стан X  
- Скопје

**2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**

Трговија со електрична енергија

**3. Датум на издавање на лиценцата:**  
09.05.2013 година

**4. Датум до кога важи лиценцата:**  
09.05.2023 година

**5. Евидентен број на издадената лиценца:**  
ЕЕ - 121.10.1/13/2/15

**6. Број на деловниот субјект** - 6827306

**7. Единствен даночен број** - 4080012532308

**8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

**9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

**10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

**11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата**

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните

те правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

## **12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

## **13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

## **14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

## **15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

## **16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата**

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

## **17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА** (се доставува на квартално и годишно ниво)

| Корисник                                        | Испорачани количини во текот на квартал:<br>I, II, III, IV |           |                                                            |           | Испорачани количини од почетокот на<br>годината (квартално и сумарно) |         |                                                            |         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
|                                                 | Планирано согласно<br>склучени договори                    |           | Реализирана<br>количина на<br>електрична енергија<br>(kWh) |           | Планирано согласно<br>склучени договори                               |         | Реализирана<br>количина на<br>електрична енергија<br>(kWh) |         |
|                                                 | месечно                                                    | квартално | месечно                                                    | квартално | квартално                                                             | годишно | квартално                                                  | годишно |
| Снабдувачи                                      |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
| Самостојни<br>потрошувачи                       |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
| Електро-<br>преносен<br>систем<br>оператор      |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
| Електро-<br>дистрибутивен<br>систем<br>оператор |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
| Извоз и други<br>трговци                        |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
| Транзит на ЕЕ                                   |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |
|                                                 |                                                            |           |                                                            |           |                                                                       |         |                                                            |         |



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015231